



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 14 ноември 1977
Скопје
Број 39 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-601-128

523.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Се прогласува Законот за заштита од елементарни непогоди,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година.

Број 06-2726
28 октомври 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заштитата на животот и здравјето на луѓето, како и заштитата на општествениот имот и на имотот на работните луѓе и граѓаните (материјалните добра) во случај на елементарни непогоди се врши според одредбите на овој закон, доколку со друг закон не е одредено поинаку.

Член 2

Како елементарни непогоди во смисла на овој закон се сметаат: природните катастрофи, земјотресите, поплавите, лизгањето на земјиште, снежните лавини, наносите, луњите, уривањето и прелевањето на високи брани и насии, сушата, атмосферските и други непогоди кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето, или имотот во поголем обем.

Под елементарни непогоди во смисла на став 1 на овој член се подразбираат и: пожарите, експлозиите на гасови, запални и други експлозивни материјали, рударските и сообраќајните несреќи, епидемиите и епизоотиите, растителните болести и штетници кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето, или имотот во поголем обем.

Член 3

Заштитата од елементарни непогоди се состои од превентивни мерки и мерки за отстранување на настанатите последици.

Превентивните мерки се состојат од мерки со кои се спречуваат или ублажуваат елементарните непогоди (изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, мерки за заштита од градобижност и системот за изградба на одбранбени насии, регулирање на водотеците, снеготаштитни појаси, пошумување на голините, навремено информирање, организирање на системот за набљудување, јавување, известување и тревожење и давање знак за тревога, воведување на дежурства и други мерки за отстранување на последиците и навремено известување на работните луѓе и граѓаните).

Мерките за отстранување на настанатите последици се состојат од мерки за непосредна помош во отстранувањето и ублажувањето на непосредните последици од елементарните непогоди (медицинска и ветеринарна помош, асанација на теренот, расчистување на урнатини и спасување од урнатини, заштита од уривање, поплави, пожари, експлозии, оспособување на објектите за употреба, згрижување на загрозеното население, спречување на заразни болести кај луѓето, стоката и растенијата, евакуација, процена на штетата и други мерки за отстранување на последиците).

Член 4

Заштитата од елементарни непогоди е од општ интерес за Републиката.

Во заштитата од елементарни непогоди првенство на заштита има животот и здравјето на луѓето.

Член 5

Заштитата од елементарни непогоди се заснова врз правата и обврските на самозаштитата, меѓусебната соработка и солидарност на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните, граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката и должноста на секој да му дава на друг помош кога е во опасност и солидарно со други да учествува во отстранувањето на елементарните непогоди.

Член 6

Заштитата од елементарни непогоди е право и должност на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, месните заедници, општините и Републиката ја организираат и спроведуваат заштитата од елементарните непогоди и се одговорни за организирањето и спроведувањето на мерките за заштита.

Член 7

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници се должни меѓусебно да соработуваат, да си помагаат и заедно да учествуваат во заштитата од елементарни непогоди.

Член 8

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, месните заедници, општините и Републиката ја уредуваат и организираат заштитата од елементарни непогоди и обезбедуваат остварување на правата и должностите на работните луѓе и граѓаните во оваа заштита во согласност со Уставот и со законот.

Работните луѓе и граѓаните одлучуваат за организирање на заштитата од елементарни непогоди, се подготвуваат, оспособуваат и учествуваат во заштитата од елементарни непогоди во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, месните заедници, општините и Републиката.

Глава II

ДОЛЖНОСТИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКО-ПРАВНИТЕ ЛИЦА

1. Заеднички одредби

Член 9

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката се должни на надлежните органи на Републиката, односно на општините (надлежни органи) да им даваат на употреба превозни средства и сили, градежни средства, запрежен и товарен добиток, прибор и алат, згради, земјиште и други средства потребни за непосредно спречување и отстранување на последиците од елементарни непогоди.

Надлежните органи средствата од став 1 на овој член се должни да им ги вратат на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката веднаш по спречувањето на опасностите, односно по отстранувањето на непосредните последици од елементарните непогоди.

Член 10

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката се должни, без повик од надлежниот орган кој раководи со заштитата од елементарни непогоди, да преземат одредени мерки за заштита и спасување ако претстојат или настанат изненадни опасности и за тоа веднаш и на најбрз начин да го известат општинскиот центар за известување и тревожење, односно органот за внатрешни работи, органот за народна одбрана или општинскиот штаб за цивилна заштита.

Член 11

Општинските центри за известување и тревожење се должни за појавата на елементарната непогода или за опасноста што таа може да ја предизвика веднаш да го известат населението, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, органите на оп-

штествено-политичките заедници на подрачјето што е загрошено, или што може да биде загрошено од таа непогода, и во врска со тоа да дадат знак за тревожење.

Во исклучителни случаи, додека центрите за известување и тревожење не бидат ставени во мобилна состојба, должноста од став 1 на овој член ќе ја извршат преку средствата за јавно информирање: штабовите за цивилна заштита, органот на управата за народна одбрана, или друг орган или организација, кои први ќе забележат или ќе дознаат за појавата на елементарната непогода, односно за опасноста што таа може да ја предизвика.

Член 12

Работните луѓе и граѓаните, месните заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од загрозеното подрачје од елементарни непогоди, без да чекаат помош, се должни самите да преземаат мерки за заштита од елементарните непогоди.

Член 13

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката, корисниците, односно сопствениците на недвижни имоти, во случај на елементарни непогоди, се должни да дозволат на имотот да се преземат сите технички и други мерки, што ќе ги нареди надлежниот орган, како што се: евакуација, делумно или целосно уривање на објекти, сечење на стебла, отстранување на материјали и други слични мерки.

Надлежниот орган при преземањето на сите технички и други мерки и чување на доверените предмети е должен да се однесува грижливо и совесно и нив рационално да ги користи.

Член 14

Организациите на здружениот труд, самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката — корисници на објекти во кои можат да се сместат поголем број луѓе (училишта, хотели, летувалишта, задружни и други домови и други погодни објекти), како и работните луѓе и граѓаните сопственици, односно корисници на станбени, деловни и други простории погодни за сместување, се должни да ги примат работните луѓе и граѓаните загрозени од елементарни непогоди на привремен престој и сместување, доколку тоа го нареди надлежниот орган.

Ако сопственикот, односно корисникот на станбени и други згради, одбие, не постапи по наредбите од надлежниот орган, или е отсутен органот кој раководи со заштитата од елементарни непогоди може во тие згради и простории и без одобрение од сопственикот, односно корисникот, да изврши привремено сместување на работните луѓе и граѓаните и на имотот од загрозените подрачја.

Времето на траењето на привремениот престој од став 2 на овој член го определува надлежниот орган, со тоа што тој рок не може да биде подолг од 3 месеци од денот на престанувањето на елементарната непогода.

Во исклучително тешки ситуации, надлежниот орган рокот предвиден во став 3 на овој член може да го продолжи најмногу уште за 3 месеци.

Член 15

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките орга-

низации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници, општините и Републиката што имаат залихи на храна, медицинска опрема и лекови, облека, чевли и други материјали неопходни за давање помош на загрозеното население од елементарни непогоди, се должни на надлежниот орган да му ги стават на располагање, доколку тој тоа ќе го нареди.

Член 16

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници и материјалните добра можат да бидат евакуирани од загрозените подрачја. Наредба за евакуација издава органот кој раководи со заштитата.

Ако евакуацијата се врши на територијата на друга општина, таа е должна да обезбеди згрижување на населението и сместување на материјалните добра.

2. Посебни права и должности на граѓаните

Член 17

Граѓаните се должни да учествуваат во заштитата од елементарни непогоди, да ставаат на располагање превозни и други средства, да се одзиваат на поканата и да постапуваат по наредбите и упатствата на надлежните органи, како и да ги известуваат надлежните органи за опасностите од елементарните непогоди или за настанатите елементарни непогоди.

Член 18

На обврската за учество во заштитата од елементарни непогоди подлежат сите граѓани со наплатени 16 години од животот.

На обврската од став 1 на овој член не подлежат:

- 1) бремените жени и жените што имаат деца помлади од 7 години;
- 2) лицата кои поради болест или други оправдани причини не се способни да учествуваат во заштитата од елементарни непогоди, ако тоа го потврдат со лекарско уверение или со друг соодветен документ;
- 3) лицата неспособни за работа.

По исклучок од одредбата од став 1 точка 1 на овој член во заштитата од елементарни непогоди се должни да учествуваат и жени — здравствени работници, инженери и техничари и други стручњаци кои имаат деца постари од 1, а помлади од 7 години. Органот кој раководи со заштитата е должен на овие жени, за време на нивното учествување во заштитата од елементарни непогоди, да им обезбеди соодветно чување и нега на децата.

Способноста за учество во заштитата од елементарни непогоди се утврдува според одредбите на прописите за утврдување способност на граѓаните за вршење на работна обврска.

Член 19

Секој граѓанин кој забележал дека се заканува непосредна опасност од елементарни непогоди, или дека таква опасност настанала, должен е за тоа веднаш да го известат надлежниот орган на општината или најблиската станица на милицијата и месната канцеларија. Притоа граѓанинот има право да ги користи сите превозни средства и средства за врски.

Сопствениците и корисниците на средствата за врски и превозните средства се должни со нив да ги пренесат известувањата од став 1 на овој член, или да овозможат користење на овие средства за пренесување на известувањето.

Член 20

Граѓаните се должни да ги чуваат и одржуваат во исправна состојба средствата што им се доверени заради извршување на задачите за заштита од елементарни непогоди и по барање од надлежниот орган да ги вратат.

Член 21

Работните луѓе и граѓаните кои учествуваат во заштитата од елементарни непогоди, а кои имаат својство на осигуреници-работници или лица кои самостојно вршат професионална и друга дејност со личен труд, ако при извршувањето на обврските за заштита од елементарни непогоди го изгубат животот, бидат повредени или ако кај нив настапи болест како непосредна последица од вршењето на обврската за заштита, имаат право на здравствена заштита како да претрпеле несреќа на работа и право на инвалидско осигурување за сите случаи на инвалидност.

Работните луѓе и граѓаните кои организирано учествуваат во заштитата од елементарни непогоди, а немаат својство на осигуреници-работници осигурени се со здравствено и инвалидско осигурување како лица кои учествуваат во организирани работни акции, ако под околностите наведени во став 1 од овој член загинаат, бидат повредени или се разболат, а таа болест настани непосредно или како исклучителна последица од вршењето на активностите по основот по кој се осигурени.

Член 22

На семејството на лицето кое, вршејќи ја обврската за заштита од елементарни непогоди го изгуби животот, му припаѓа еднократна парична помош во висина на годишниот просечен личен доход остварен во Републиката во претходната година.

Еднократната парична помош од став 1 на овој член се исплатува од средствата на општината обезбедени за таа цел.

Лице што ќе го загуби животот во условите од став 1 на овој член ќе се погребне на трошок на општината, односно на Републиката, чиј орган наредил учествување во заштитата од елементарни и други непогоди, во местото кое ќе го одреди неговото семејство.

Член 23

Странските државјани кои ќе се затечат на подрачјето загрошено од елементарни непогоди можат да бидат повикани да учествуваат во заштитата од овие непогоди.

3. Посебни должности на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници

Член 24

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, заради остварување на задачите во врска со заштитата од елементарни непогоди, се должни да преземаат мерки за самозаштита на животот и здравјето на работните луѓе и граѓаните и материјалните добра, да ги извршуваат задачите и да ги спроведуваат мерките за заштита од елементарни непогоди што ќе ги нареди надлежниот орган.

Член 25

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници — корисници на радио, телефонски, телеграфски и други врски, во случај на елементарни непогоди се должни да овозможат приоритетно користење на врските од страна на надлежниот орган, заради навремено известување за настаните и извршување на други задачи во врска со заштитата од елементарни непогоди.

Член 26

Организациите на здружениот труд — корисници на високи брани за кои, согласно со општите и техничките прописи, е предвидено задолжително техничко набљудување, со свои интерни акти ќе ја утврдат организацијата за извршување на набљудувањето и ќе им пропишат обврски на извршителите на постапките при набљудувањето, како и вршењето на внатрешната контрола за исполнување на овие обврски.

Организацијата за извршување техничко набљудување се воспоставува во обем и со динамика на временско извршување согласно со проектот за техничко набљудување на браната во случај кога состојбата на однесувањето на браната се смета за нормална.

Кога настанува вонредна состојба, организацијата за извршување техничко набљудување се зголемува односно динамиката на временското извршување се зачестува.

Член 27

За остварување систематски набљудувања врз однесувањето на браните, нивните придружни објекти и акумулациите од техничко безбедносен аспект, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе посебни прописи со кои ќе се регулира надлежноста на органите за надзор над извршувањето на набљудувањето и за обврските на корисниците на браните за меѓусебна соработка во извршувањето на набљудувањето.

Член 28

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, кои во рамките на своите задачи вршат извидување на појавите и причините што можат да предизвикаат елементарни непогоди, се должни, во случај на опасност од елементарни непогоди, за тоа веднаш да го извештаат надлежниот орган на Републиката, односно на општината.

Член 29

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници се должни во одредениот рок да донесат план за заштита од елементарни непогоди (план за заштита), со кој се утврдуваат мерките, задачите и постапката за заштита од елементарни непогоди.

Плановите за заштита од организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници се усогласуваат со општинскиот план за заштита од елементарни непогоди.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници се должни своите работници да ги запознаат со нивните единечни задачи и со постапката утврдена со плановите за заштита и да обезбедат нивно учество во заштитата од елементарни непогоди.

Член 30

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници се должни по барање од органите кои раководат со заштитата од елементарни непогоди да воведат дежурство за потребите на заштитата од елементарни непогоди.

Член 31

Инвестиционо-техничката документација покрај елементите за изградба предвидени со посебни прописи, содржи и мерки за заштита од елементарни непогоди за објектите, како што се: брани и други водостопански објекти, населби, комуникации од сите видови, складишта и пумпни станици за течни горива и гасови, објекти за преработка на нафта, нафтоводи, постојани складишта за експлозивни материјали и други објекти што можат да го загрозат населението и населбите, како и мерки за заштита од елементарни непогоди што ги пропишуваат надлежните органи, утврдени со посебни прописи.

розат населението и населбите, како и мерки за заштита од елементарни непогоди што ги пропишуваат надлежните органи, утврдени со посебни прописи.

Член 32

Проектантските организации се должни при проектирање на градежни објекти, технолошки процеси, инсталации, уреди и постројки, доградба, надградба и реконструкција на постојните објекти да предвидуваат мерки за заштита од елементарни непогоди.

Обврската од став 1 на овој член се однесува и при изработката на просторните и урбанистичките планови и општите акти за регулирање на режимот и условите на градење во населените места, што ги донесува општината.

Член 33

Органот на управата надлежен за издавање одобрение за изградба, доградба, надградба и реконструкција на инвестициони објекти не може да издаде одобрение ако не се исполнети условите од членовите 31 и 32 на овој закон.

Член 34

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници кои се занимаваат со научно-истражувачка работа од интерес за заштитата од елементарни непогоди се должни на надлежниот орган, по негово барање, да му ги дадат на располагање резултатите од својата програма за научноистражувачката работа и за своите достигања, кои се од значење за заштитата од елементарни непогоди.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, односно на општината, и штабовите на цивилната заштита можат на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници кои се занимаваат со научноистражувачка работа да им постават барање за изработка на документација или анализа кои се од интерес за заштитата од елементарни непогоди.

Меѓусебните права и должности на организациите и заедниците од став 1 и органите од став 2 на овој член се уредуваат со договор.

Ако странките од став 3 на овој член не можат да постигнат согласност, спорните прашања ги решава посебна арбитража составена од тројца членови. По еден член на арбитражата одредува секоја странка, а третиот член го одредува Собранието на општината, односно на Републиката. Одлуката на арбитражата е конечна.

4. Посебни должности на месните заедници**Член 35**

Во месната заедница работните луѓе и граѓаните непосредно се организираат за извршување на задачите за заштита од елементарни непогоди.

Со статутот и другите општи акти на месната заедница се одредуваат задачите на работните луѓе и граѓаните и органите на месната заедница во заштитата од елементарни непогоди.

Член 36

Во месната заедница работните луѓе и граѓаните, во заштитата од елементарни непогоди, особено: се организираат и се оспособуваат за извршување на задачите и мерките за заштита, планираат, организираат и спроведуваат мобилизација; организираат и одржуваат ред за времетраењето на елементарните непогоди, го организираат и спроведуваат известувањето и тревожењето.

Органот на месната заедница, одреден со статутот, го утврдува планот за заштита од елементарни непогоди на месната заедница во согласност со соодветниот план на општината.

Член 37

Во организирањето, планирањето и остварувањето на заштитата од елементарни непогоди, месната заедница соработува со организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Во остварувањето на соработката од став 1 на овој член со самоуправна спогодба можат да се образуваат заеднички органи и да се здружуваат силите и средствата за заштита од елементарни непогоди.

5. Посебни должности на општествено-политичките и општествените организации

Член 38

Општествено-политичките и општествените организации, согласно со карактерот на нивните задачи, учествуваат во општите напори за заштита од елементарни непогоди.

Општествено-политичките и општествените организации ја покренуваат и ја координираат активноста и ги мобилизираат работните луѓе и граѓаните за што поуспешна заштита од елементарни непогоди.

Општествените организации се должни да ги утврдуваат, организираат и спроведуваат задачите и мерките со кои се обезбедува учество на нивните членови во заштитата од елементарни непогоди.

6. Посебни должности на здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица

Член 39

Одредбите од овој закон за правата и обврските на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во заштитата од елементарни непогоди сообразно се применуваат и на здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица.

Глава III

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА

1. Заеднички одредби**Член 40**

Општините и Републиката, во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и статутот, ја уредуваат и ја организираат заштитата од елементарни непогоди на својата територија и со нив раководат. За таа цел тие преземаат организациски, материјални и други потребни мерки за остварување на правата и должностите на работните луѓе и граѓаните во заштитата од елементарни непогоди.

Правата и должностите на општините и Републиката во областа на заштитата од елементарни непогоди ги остваруваат преку нивните органи.

2. Права и должности на општината**Член 41**

Општината ја организира заштитата од елементарни непогоди на своето подрачје, ги определува непосредните задачи на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во спречувањето на неодождното отстранување на непосредните опасности, ги следи, координира, усогласува и насочува подготвките и акциите за заштита од елементарни непогоди, наредува учество на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и раководи со акциите за заштитата на животот и здравјето на луѓето и материјалните добра.

Член 42

Во заштитата од елементарни непогоди општината особено:

1) ја уредува, организира и спроведува заштитата, го обезбедува и го усогласува учеството на општинските органи, работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници;

2) донесува планови за заштита од елементарни непогоди;

3) организира и ја спроведува мобилизацијата на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и на материјалните средства;

4) обезбедува средства за организирање и спроведување на мерките за заштита од елементарни непогоди.

Член 43

Во случај на појава на елементарна непогода од поголем обем, или опасности кои можат да предизвикаат таква непогода која може да го загрози населението и материјалните добра на поширокото подрачје на општината или на подрачјето на соседните општини, извршниот совет на Собранието на општината може да нареди мобилизација на работните луѓе и граѓаните, единиците и штабовите на цивилната заштита, службата за набљудување, јавување, известување и тревожење и на материјалните средства.

Со актот за прогласување на мобилизација се одредуваат и мерките за сместување, исхрана и обезбедување на другите потреби на мобилизираните работни луѓе и граѓани и единиците за цивилна заштита од став 1 на овој член.

3. Права и должности на Републиката**Член 44**

Републиката непосредно ја организира заштитата од елементарни непогоди со кои се загрози животот и здравјето на луѓето и материјалните добра во поголем обем, ако општините не се во можност организирано и успешно да преземаат непосредни мерки.

Во случај од став 1 на овој член Републиката ги координира и насочува мерките за заштита од елементарни непогоди и наредува учество на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во заштита и спасување на животот и здравјето на луѓето и материјалните добра.

Член 45

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија во заштитата од елементарни непогоди го обезбедува и го координира учеството на републичките органи на управата и организациите кои вршат работи од општ интерес за Републиката и Републичкиот штаб за цивилна заштита и врши други работи одредени со закон.

Извршниот совет може да нареди мобилизација на единиците, штабовите на цивилната заштита, службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, работните луѓе и граѓаните, материјалните средства, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, ако застрашува или е настаната елементарна непогода во поголем обем која ја загрозува или ја загрозила територијата на повеќе

Член 46

Органите на управата на општините и на Републиката, во рамките на својот делокруг:

1) го следат остварувањето и вршат надзор над спроведувањето на мерките и задачите во врска со заштитата од елементарни непогоди;

2) преземаат организационо-плански и други мерки за заштита од елементарни непогоди и

3) учествуваат во изработката на плановите за заштита од елементарни непогоди.

Републичките органи на управата, во рамките на својот делокруг, спрема општинските органи на управата имаат право и должност:

1) да им даваат задачи за извршување на мерките за заштита, ако општинските органи не преземаат или не презеле навремени мерки за заштитата од елементарни непогоди;

2) да им даваат задолжителни инструкции за извршување на овој закон и на другите прописи од оваа област;

3) да бараат извештаи, податоци и известувања за спроведување на овој закон и на другите прописи од оваа област.

Глава IV

ПЛАНОВИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 47

Со плановите за заштита од елементарни непогоди се обезбедува организирано преземање на мерки за спроведување или ублажување, односно отстранување на опасностите или последиците настанати од елементарни непогоди.

Член 48

Плановите за заштита од елементарни непогоди особено содржат: проценка на степенот на загрозеноста од елементарни непогоди, материјални и други потреби и можности за заштита; мерки за спроведување на мобилизацијата на работните луѓе и граѓаните и материјалните средства; начинот, обемот и приоритетот на учеството на организациите на здружениот труд и граѓаните; задачите на службата за набљудување, јавување, известување и тревожење; начинот на употреба на единиците за цивилна заштита, организирањето и спроведувањето на мерките за цивилна заштита и подготвување на техничките мерки за заштита, организација за одржување на ред и безбедност на загрозеното подрачје и организација на сместувањето и исхраната на единиците на цивилната заштита и мобилизираните граѓани.

Покрај задачите и мерките од став 1 на овој член, планот може да содржи задачи и мерки за учество во заштитата од елементарни непогоди на органите на управување, организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, органите на општествено-политичките заедници, како и органите на општествено-политичките и општествените организации.

Член 49

Плановите за заштита од елементарни непогоди на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници ги донесува органот на управување на таа организација, односно заедница.

Плановите за заштита од елементарни и други непогоди на општините ги донесува извршниот совет на општината по предлог од надлежните општински органи на управата.

Плановите за заштита од елементарни непогоди на Републиката ги донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија по предлог од надлежниот републички орган на управата.

Глава V

РАКОВОДЕЊЕ СО ЗАШТИТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ

1. Заеднички одредби

Член 50

Со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, отстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се обезбедува заштитата на луѓето и материјалните добра раководи штабот за цивилна заштита на месните заедници, општините и Републиката.

Со спроведување на мерките од став 1 на овој член во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници раководи органот што со општ акт ќе го одреди таа организација или заедница.

Член 51

Штабовите за цивилна заштита на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, месните заедници, општините и Републиката раководат со спроведувањето на мерките и акциите со кои се спречуваат опасностите и се отстрануваат или ублажуваат непосредните последици и се обезбедува заштита на населението и материјалните добра од елементарни непогоди.

Во организациите и заедниците во кои не се образувани штабови за цивилна заштита спроведувањето на мерките и акциите од став 1 на овој член го врши органот определен со нивниот општ акт.

2. Штабови за цивилна заштита

Член 52

Штабовите за цивилна заштита во раководењето со заштитата од елементарни непогоди:

1) раководат со единиците на цивилната заштита, со спроведувањето на мерките за заштита и со акциите за заштита и спасување на население-то и материјалните добра од елементарни непогоди;

2) ги следат, координираат и усогласуваат активностите во врска со спроведувањето на мерките за заштита со кои се спречуваат, отстрануваат или ублажуваат непосредните последици од елементарните непогоди;

3) ја насочуваат активноста на единиците на територијалната одбрана, кога учествуваат во заштитата од елементарни непогоди;

4) на организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници им поставуваат задачи при нивното учество во заштитата од елементарни непогоди;

5) организираат давање на прва медицинска помош, прва ветеринарна помош, асанација, спасување, евакуација и згрижување;

6) вршат и други работи одредени со овој закон и други прописи.

Со грпењето на работите од став 1 на овој член штабовите за цивилна заштита соработуваат со соодветните команди и штабовите на вооружените сили и со органите што раководат со службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, како и со соодветните органи на општествено-политичките и општествените организации во организирањето и спроведувањето во заштитата од елементарните непогоди.

Во раководењето со заштитата од елементарни и други непогоди штабовите за цивилна заштита донесуваат наредби.

Член 53

Во раководењето со заштитата од елементарни непогоди Републичкиот штаб за цивилна заштита, покрај работите од член 52 од овој закон, ги врши и следниве работи:

- 1) ја усогласува активноста на општинските штабови за цивилна заштита;
- 2) раководи со заштитата од елементарните непогоди што ги загрозуваат подрачјата на повеќе општини;
- 3) врши и други работи определени со овој закон и со други прописи.

Глава VI

ПРОЦЕНКА НА ШТЕТАТА, НАДОМЕСТОК И ПОМОШ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ

1. Проценка на штетата**Член 54**

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општините и Републиката се должни еднаш годишно да ја разгледуваат организацијата и начинот на спроведување на заштитата од елементарни непогоди и причинетата штета од овие непогоди.

Проценката и утврдувањето на висината на штетата од елементарни непогоди ја вршат комисиите што ги формираат Републиката, општините, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Утврдувањето на висината на штетата од елементарните непогоди започнува да се врши веднаш по нејзиното настанување, а најдоцна 30 дена од престанокот на елементарната непогода.

Единствената методологија за проценка на штетата од елементарни непогоди ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 55

Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди, што ја формира Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врши проценка и утврдување на штетата од елементарни и други непогоди кога Републиката ја организира заштитата од елементарни непогоди.

Член 56

При процената и утврдувањето на штетата од елементарни непогоди се земаат предвид: обемот на стварната штета на објектите (градежни објекти, машини, опрема, посеви и сл.) настаната како непосредна последица од елементарни непогоди, обемот на штетата што настанала поради прекинување на производството, услугите и другите стопански или нестопански дејности и обемот на трошоците за отстранување на непосредните последици.

Освен утврдувањето на штетата според критериумите од став 1 на овој член, комисијата го утврдува и извршениот обем на осигурувањето според општите и посебните правила на осигурувањето. Овој обем се одбива од вкупно утврдената штета.

Основица на процена на штетата од елементарни непогоди е вредноста на објектот непосредно пред настапувањето на елементарната непогода и неговата висина се определува според пазарната вредност во местото каде што објектот е уништен или оштетен, намален за износот на амортизацијата.

Член 57

За ублажување на последиците од елементарни непогоди Собранието на СРМ може да распише заем за обезбедување финансиски средства за обновување на настраданото подрачје; да им одобри наменски кредити на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и да пропише ослободување на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од одредени обврски спрема општествено-политичките заедници.

2. Надоместок**Член 58**

На работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници им припаѓа надоместок за користење на средствата и објектите земен на употреба во врска со заштитата од елементарни непогоди, како и за штетата нанесена при употребата на средствата и објектите за оваа заштита.

Надоместокот на штетата од став 1 на овој член, до колку штетата не настанала поради дотраеност на средствата или по вина на сопственикот, односно корисникот, се утврдува договорно меѓу оштетениот и надлежниот орган кој наредил употреба на средствата и преземање на мерки за заштита од елементарни непогоди. Ако висината на штетата не се утврди договорно, нејзината висина ја утврдува судот.

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници што учествувале во заштитата од елементарни непогоди, имаат право на надоместок на штетата, ако барањето до надлежниот орган на општината го достават во рок од 6 месеци од денот на престанувањето на нивното учество во таа заштита.

Член 59

Трошоците за привремено сместување, исхрана и болничко лекување на работните луѓе и граѓаните, што како патници ќе ги спречи елементарна непогода, ќе ги поднесува општината на чие подрачје настанала елементарната непогода.

Надоместокот на штетата за уништени или оштетени материјални средства од став 1 на овој член се врши според општите прописи.

Член 60

Надоместокот од член 57 на овој закон се исплатува најдоцна во рок од 6 месеци од денот на престанокот на учеството во заштитата од елементарни непогоди.

Член 61

Надоместокот предвиден во член 58 на овој закон се исплатува на товар на Републиката, односно на општината, чиј орган ја наредил употребата на средствата и преземањето на мерките за заштита од елементарни непогоди.

Републиката, односно општината, има право да бара од организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници да го плати надоместокот од став 1 на овој член, ако употребата на средствата е наредена во корист на срганизацијата на здружениот труд и друга организација или заедница.

3. Помош**Член 62**

Републиката учествува во давањето помош на општините за отстранување на последиците настанати од елементарни непогоди што предизвикале штета од поголем обем.

Под штета од поголем обем се подразбира штетата чиј износ преминува над 10 отсто од националниот доход остварен на подрачјето на општината од претходната година.

Извештајот за висината на утврдената штета од поголем обем собранието на општината го доставува до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија веднаш, а најдоцна во рок од 60 дена од престанокот на елементарната непогода.

Помошта за отстранување на штетата од поголем обем од елементарни непогоди може да се дава во вид на непосредна парична помош од средствата за солидарност на Републиката, или со намалување односно ослободување од даночните обврски и на друг начин.

Републиката им дава помош на општините за отстранување на последиците од поголем обем кои не можеле да се осигураат и кои не настанале како последица на пропуштање на обврските што произлегуваат од другите прописи на организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и работните луѓе и граѓаните.

Член 63

Паричната помош што се дава за отстранување на штетата од поголем обем од елементарни непогоди од средствата на Републиката, по правило, се дава без обврска за враќање.

Износот на помошта што ја даваат општествено-политичките заедници за отстранување на штетата од елементарни непогоди на имотот што не е осигурен може сразмерно да се намали за износот за кој овој имот можел да се осигура.

Работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните заедници и општините, помошта што ја добиле за отстранување на штетата од поголем обем од елементарни непогоди можат да ја користат само за намената за која е дадена.

Член 64

Барањето за давање помош според член 62 од овој закон, заедно со извештајот, општината го поднесува до републичката комисија за утврдување на штетата од елементарни непогоди.

Член 65

Средствата за заштита од елементарни непогоди ги обезбедуваат работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, месните заедници и општествено-политичките заедници.

Организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници можат да ги здружуваат средствата заради финансирање на мерките и работите за заштита од елементарни непогоди.

За заштита од елементарни непогоди од поголем обем можат да се користат и средствата кои со посебни прописи се одредени за заштита од одделни видови од елементарни непогоди.

За отстранување на штетата од поголем обем и за надоместокот за учество во заштитата од елементарни непогоди можат да се користат и средствата на резервните фондови и другите средства на организациите на здружениот труд.

Член 66

Средствата за исплата на надоместокот од член 58 на овој закон ги обезбедуваат организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, ако мерките и работите за зашти-

та од елементарни непогоди се вршени за нивни потреби, а во останатите случаи, општествено-политичките заедници чиј орган наредил учество на луѓе и употреба на материјални средства во оваа заштита.

Член 67

Помош за отстранување на штетата од елементарни непогоди се дава според материјалните можности, условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарните непогоди во Социјалистичка Република Македонија утврдени со закон.

Член 68

Средствата наплатени од парични казни за прекршоците од одредбите на овој закон и припаѓаат на општината на чија територија е извршен прекршокот и можат да се користат само за потребите за заштита од елементарни непогоди.

Член 69

Управните и стручните работи и надзорот во врска со спроведувањето на одредбите на овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

Надзор над спроведувањето на овој закон можат да вршат и инспекциските органи на Републиката, односно на општината, за: градежништво, урбанизам, водостопанство, сообраќај и врски, внатрешни работи, земјоделство и шумарство.

Глава VII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок основна организација на здружениот труд или друго правно лице, ако:

1) веднаш не го извести надлежниот орган што раководи со заштитата од елементарни непогоди да преземе одредени мерки за заштита и спасување, ако престојат или ќе настанат изненадни опасности (член 10);

2) ако по наредба од надлежниот орган не ги прими работните луѓе и граѓаните загрозени од елементарни непогоди на привремен престој и сместување, односно ако не ги стави на располагање материјалните средства потребни за заштита од елементарни непогоди со соодветна работна сила (член 14 став 1);

3) не преземе мерки за самозаштита на животот и здравјето на работните луѓе и граѓаните и материјалните добра и ако не ги извршува задачите и не ги спроведува мерките за заштита од елементарни непогоди што е должна да ги врши и што ќе ги нареди надлежниот орган (член 24);

4) не овозможи приоритетно користење на средствата за врски од страна на надлежните органи на Републиката, односно на општината, заради навремено извршување на задачите во врска со заштитата од елементарни непогоди (член 25);

5) не го извести веднаш надлежниот орган за опасностите од елементарни непогоди (член 28);

6) по барање од органот кој раководи со заштитата од елементарни непогоди не воведи дежурство за потребите на заштитата од елементарни непогоди (член 30);

7) не примени мерки за заштита од елементарни непогоди што се пропишани со законот или прописите на надлежните органи при проектирањето на градежни објекти, технолошки процеси, инсталации, уреди и постројки, доградба, надградба и реконструкција, како и при изработката на просторните и урбанистичките планови и општите акти на општините за регулирање на режимот и условите за градење во населените места (член 32);

8) не постапи по наредбата на извршниот совет на Собранието на општината за мобилизација (член 43 став 1).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 71

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице, ако:

1) не ги евакуира своите работници и материјалните добра од загрозените подрачја од елементарни непогоди по наредба на органот кој раководи со заштитата од елементарни непогоди и не обезбеди згрижување на населението и сместување на материјалните добра (член 16 ставовите 1 и 2);

2) на надлежниот орган, по негово барање, не му ги даде на располагање резултатите од своите програми за научноистражувачка работа и за своите достигнувања или одбие барање на овој орган за изработка на документација или анализа кои се од интерес за заштитата од елементарни непогоди (член 34 ставовите 1 и 2);

3) во одредениот рок не го донесе планот за заштита од елементарни непогоди или не го усогласи со соодветниот план за заштита на општината (член 29 и член 74);

4) ненаменски ја користи помошта што ја добила за отстранување на штетата од поголем обем од елементарни непогоди (член 63 став 3).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 2.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 72

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин, ако:

1) по барање од органот кој раководи со заштитата од елементарни непогоди не ги даде на располагање материјалните средства, или не ги прифати на привремен престој и сместување евакуираното население и материјалните добра (член 14 и 15);

2) со своите средства за врски и со сообраќајни средства не го извести надлежниот орган за опасност од елементарни непогоди која претстои или која настанала, или не овозможи користење на овие средства поради пренесување на известувањето (член 19).

Член 73

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин, ако:

1) не учествува во заштитата од елементарни непогоди, не дава материјални средства, не се отповикува на поканата, не постапува по наредбите и упатствата на надлежните органи и не ги извести надлежните органи за опасностите од елементарни непогоди или за настанатите елементарни непогоди (член 17);

2) не го извести надлежниот орган за непосредна опасност од елементарни непогоди која се заканува или за опасност која настанала, или не овозможи користење на своите средства за врски и превозните средства заради пренесување на известувањето (член 19);

3) не ги чува или не ги одржува во исправна состојба средствата што му се доверени заради извршување на задачите за заштита од елементарни непогоди, или овие средства не ги врати по барање од надлежниот орган (член 20).

Глава VIII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 74

Организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и месните заедници, општините и Републиката плановите за заштита од елементарни непогоди се должни да ги донесат, односно меѓусебно да ги усогласат во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Поблиски прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се применуваат постојните прописи, доколку не се во спротивност со овој закон.

Член 75

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за заштита од елементарни непогоди и други општи опасности („Службен весник на СРМ“ бр. 5/72).

Член 76

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

524.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Се прогласува Законот за заштита на растенијата од болести и штетници, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 октомври 1977 година.

Бр. 06-2674

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заштита на растенијата од болести и штетници се врши според Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја (сојузен закон), според овој закон, како и според прописите донесени врз основа на нив.

Под заштита на растенијата, во смисла на овој закон се подразбираат мерките за спречување, откривање, следење и сузбивање на болестите и штетниците на растенијата одредени со закон како карантински и економски штетни растителни болести и штетници.

Член 2

Заштитата на растенијата од болести и штетници е дејност од општ интерес на Републиката.

Член 3

Растителните болести и штетници што се економски штетни, а чие спречување, откривање, следење и сузбивање е од интерес за Републиката ги одредува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Собранието на општината може да одреди и други растителни болести и штетници што се економски штетни, а чие спречување, откривање, следење и сузбивање е од интерес за општината.

Член 4

Организациите на здружениот труд и земјоделските задруги кои се занимаваат со земјоделско и шумско производство, со промет и преработка на растенија и со промет на средства за заштита на растенијата, другите самоуправни организации и заедници, граѓанско-правните лица и граѓани (во натамошниот текст: држатели на растенија), се должни да преземаат мерки за спречување на појава, откривање, следење и сузбивање на растителните болести и штетници.

Трошоците за извршување на мерките за заштита на растенијата од став 1 на овој член ги поднесуваат држателите на растенијата.

Член 5

Општината се грижи за спроведување на мерките за заштита на растенијата на своето подрачје и преку организирање извештајно-прогнозна служба за заштита на растенијата презема мерки за спречување и сузбивање на растителните болести и штетници и учествува со средства за тие цели.

Во организирањето на извештајно-прогнозната служба и во извршувањето на мерките за заштита на растенијата кога болестите или штетниците ќе се појават за првпат, или во пренамножена форма учествува со свои средства, делумно или во целост, и Републиката.

II. СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Член 6

Заради спречување на појавата и ширењето или заради утврдување присуство на растителни болести и штетници може да се наредат следниве мерки:

- 1) следење на појавата и распространетоста на одредени растителни болести и штетници;
- 2) преглед на растенијата и земјиштето заради утврдување присуството на карантински и економски штетни болести и штетници;
- 3) забрана на одгледување за определено време и на определено подрачје на одделни видови, сорти или клонови на земјоделски и шумски растенија;
- 4) задолжителен здравствен преглед на растенијата пред ставање во внатрешен промет;
- 5) забрана на испраќање на растенија од заразно подрачје.

Во случај на потреба можат да се наредат и други мерки.

Мерките од став 1 точка 3 на овој член ги наредува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, а мерките од став 1 точките 1, 2, 4 и 5 на овој член општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Член 7

Заради сузбивање на растителните болести и штетници можат да се наредат следниве мерки:

1) задолжително учество на работниците од организациите на здружениот труд од областа на земјоделството и шумарството и од другите организации и на граѓаните во сузбивањето на растителните болести и штетници и користење на нивната опрема за таа цел;

2) уништување на растенијата и амбалажата;

3) дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Во случај на потреба можат да се наредат и други мерки.

Мерките од став 1 точка 1 на овој член ги наредува собранието на општината, а мерките од став 1 точките 2 и 3 на овој член општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

За учество во извршувањето на мерките од став 1 точка 1 на овој член, на учесниците им следува надоместок во висина што ќе ја одреди собранието на општината.

Член 8

Во вршење на работите на извештајно-прогнозната служба за заштита на растенијата од став 1 на член 5 на овој закон општините се должни на своето подрачје да организираат:

1) преглед на земјиште и растенија заради утврдување присуството на одредени растителни болести и штетници;

2) следење на појавата, движењето и распространетоста на одредени растителни болести и штетници;

3) следење и евидентирање на метеоролошките податоци важни за појавата на растителните болести и штетници;

4) предвидување на позначајни појави на одредени растителни болести и штетници, известување на држателите на растенија за краткорочна и долгорочна прогноза на тие појави и препорачување на мерки и рокови за спречување и сузбивање на тие болести и штетници;

5) водење евиденција за растителните болести и штетници кои причинуваат позначајни економски штети, за преземените мерки за нивното сузбивање и за обемот на причинетите штети од тие болести и штетници;

6) стручно издигнување на држателите на растенијата заради стручна и рационална примена на средствата за заштита на растенијата и спроведување на мерки за спречување на појавата и сузбивањето на растителните болести и штетници.

Вршењето на работите од став 1 на овој член општината може да ѝ го довери на организација на здружениот труд која ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Органот, односно организацијата која ги врши работите од став 1 на овој член е должна податоците за појавата и прогнозата на одредените растителни болести и штетници и за преземените мерки за спречување и сузбивање на тие болести и штетници да ги доставува до републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството, односно до организацијата на здружениот труд која се занимава со научно-испитувачка работа од областа на заштитата на растенијата, а која ја определува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 9

Држателите на растенијата се должни да вршат преглед на земјиштето, растенијата, просториите во кои се сместени растенијата и растителните преработки, уредите за преработка на растенија и средствата за превоз на растенија, а за појавата на растителна болест или штетник се должни веднаш да го известат општинскиот орган на управата

надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството, односно најблиската организација на здружениот труд што има служба за заштита на растенијата.

Организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член е должна да го известува општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството за појавата, ширењето или за опасноста од натамошно ширење на растителните болести или штетници, за кои во својата работа ќе дознае и да даде стручна помош за сузбивање на тие болести и штетници.

Член 10

Стручни прегледи на земјиште и растенија заради откривање и сузбивање на растителните болести или штетници може да организира и општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Член 11

Ако се открие појава на нова растителна болест, односно штетник, или постои сомнение за појава на растителна болест, односно штетник во пренамножена форма, општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството, е должен, веднаш по откривањето, да го извести републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Член 12

Ако држателот на растенијата не ги преземе пропишаните, односно наредените мерки за спречување и сузбивање на растителните болести или штетници, општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството може да го довери спроведувањето на тие мерки на организација на здружениот труд која има служба за заштита на растенијата, а за сметка на држателот на растенијата.

Член 13

Земјоделските посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски и шумски растенија, во текот на вегетацијата подлежат на задолжителен здравствен преглед.

Производителите на семе и саден материјал се должни пред почетокот на производството тоа да го пријават до општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Во пријавата од став 2 на овој член треба да се наведе и називот на организацијата на здружениот труд која ќе го врши задолжителниот здравствен преглед.

Прегледот од став 1 на овој член го вршат организации на здружениот труд за заштита на растенијата што ќе ги определи републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Списокот на организациите на здружениот труд од став 4 на овој член се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Организациите на здружениот труд од став 4 на овој член, по извршениот преглед, се должни за најдената состојба да го известат општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството на чие подрачје се врши прегледот, како и републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Производителите на семе и саден материјал плаќаат надоместок за извршените задолжителни здравствени прегледи на посевите и објектите од

став 1 на овој член. На организацијата на здружениот труд за извршените прегледи од став 1 на овој член ѝ припаѓа надоместок, според ценовникот на организацијата на здружениот труд, на кој дава согласност општината.

Член 14

Организацијата на здружениот труд од став 4 на член 13 на овој закон е должна:

1) да издаде уверение за здравствената состојба на објектот за производство на саден материјал во однос на заразеноста на садниот материјал со карантински или одредена економска штетна болест или штетник;

2) утврдената здравствена состојба на земјоделскиот, односно шумскиот посев за производство на семе да ја внесе во уверението за признавање (апробација) на семенскиот посев на пропишан образец.

Член 15

По барање од извршниот совет на собранието на општината, помош во спречувањето на ширењето и во сузбивањето на растителните болести и штетници кога ќе се појават во поголем обем, се должни да дадат и единиците на цивилната заштита и територијалната одбрана од подрачјето на општината.

Во случај на голема опасност од ширење на особено опасна растителна болест или штетник, по барање од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, помош можат да дадат и единиците на Југословенската народна армија.

Член 16

Складиштата, силосите и другите простории и објекти за сместување на растенијата со капацитет над 500 тони мораат да имаат уреди и опрема за дезинсекција, дезинфекција и дератизација и да бидат опремени со опрема за спречување на појава и за сузбивање на растителни болести и штетници (гас-маски, опрема за испитување на гасови и нивната отровност, апарати за расфрлување на гас и други средства за заштита на растенијата и друго).

Член 17

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во земјоделските и шумските објекти можат да вршат специјализирани организации на здружениот труд кои се регистрирани за тие работи и кои имаат вработено најмалку едно лице со завршен земјоделски, односно шумарски факултет и потребен број работници оспособени за работа со уредите и опремата за примена на средствата за заштита на растенијата.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за здравство и социјална политика, да ги пропише условите за техничката опременост на организациите од став 1 на овој член.

Член 18

Републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството е должен:

1) да ги следи појавата и ширењето на растителните болести и штетници во Републиката и за тоа да ги известува општинските органи на управата надлежни за работите во областа на земјоделството и шумарството;

2) да им дава задолжителни инструкции на општинските органи на управата надлежни за работите во областа на земјоделството и шумарството за спроведување на соодветни мерки за заштита на растенијата, да дава стручни упатства заради обезбедување единство во спроведувањето на тие мерки и да дава стручна помош при нивното спроведување;

3) да се грижи за стручното усовршување на кадрите кои работат за заштита на растенијата во организациите на здружениот труд;

4) по потреба да образува стручни комисии за вршење здравствени прегледи на растенијата, земјиштето и друго и за решавање на прашања сврзани со заштитата на растенијата од болести и штетници и

5) да врши размена на информации за појавата, распространетоста и прогнозата за појавите на одредени растителни болести и штетници со органите на управата надлежни за работите во областа на земјоделството и шумарството од другите републики и покраини.

Член 19

Трошоците за вршење прегледи од член 10 и член 18 точка 4 на овој закон ги поднесува општествено-политичката заедница чиј орган ги организира прегледите.

III. ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 20

Работите на извештајно-прогнозната служба и преземањето мерки за спречување и сузбивање на растителните болести и штетници од став 1 на член 5 од овој закон можат да ги вршат: организации на здружениот труд од областа на земјоделството и шумарството, ако имаат организирана служба за заштита на растенијата, станиците за заштита на растенијата, како и стручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство (во натамошниот текст: стручна служба за заштита на растенијата).

Две или повеќе општини можат да организираат заедничка стручна служба за заштита на растенијата од став 1 на овој член.

Член 21

Работите на стручната служба за заштита на растенијата може да ги врши организација на здружениот труд која ги исполнува следниве посебни услови:

1) да има најмалку еден дипломиран инженер по земјоделство или шумарство со специјализација по заштита на растенијата, или со работно искуство на работа по заштита на растенијата од најмалку две години;

2) да располага со лабораториска и друга опрема за детерминирање на причинителите на растителните болести и штетници, за прогнозирање на нивната појава и други работи за заштита на растенијата и соодветни простории.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството утврдува дали стручната служба ги исполнува условите од став 1 на овој член.

Специјализацијата за заштита на растенијата во смисла на став 1 точка 1 од овој член трае најмалку една година и се врши во организација на здружениот труд која врши научна работа од областа на заштитата на растенијата.

Член 22

Организација на здружениот труд може да спроведува мерки за заштита на растенијата во својата организација и во кооперација со индивидуални производители, како и давање услуги на други, ако има:

1) вработено најмалку еден дипломиран инженер по земјоделство или шумарство со специјализација за заштита на растенијата или со работно искуство на работа по заштита на растенијата од најмалку две години;

2) уреди и опрема за примена на средства за заштита на растенијата и контрола на тие средства на третираните површини, простории и превозни средства и

3) потребен број работници оспособени за работа со уредите и опремата за примена на средствата за заштита на растенијата.

IV. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

Член 23

Растенијата од подрачјето заразено со карантинска растителна болест или штетник (заразено подрачје), со кои може да се пренесе карантинска болест или штетник и поради која тоа подрачје е прогласено за заразено, подлежат на задолжителен здравствен преглед во местото на натоварот пред испраќањето во подрачје што не е заразено со карантинска растителна болест или штетник или во друго заразено подрачје, ако превозот се врши преку незаразено подрачје.

Садниот материјал, пред испраќањето од објектот на кој е произведен, подлежи на задолжителен здравствен преглед.

Задолжителниот здравствен преглед од ставовите 1 и 2 на овој член го врши општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Работите од ставовите 1 и 2 на овој член општината може да им ги довери на стручна служба за заштита на растенијата од своето подрачје.

Ако растенијата од ставовите 1 и 2 на овој член не се заразени со карантински болести и штетници, а семето и садниот материјал со карантински и економски штетни растителни болести и штетници, на испраќачот му се издава уверение за здравствената состојба на растенијата во внатрешниот промет.

Уверението од став 5 на овој член важи 15 дена од денот на издавањето.

Ако при прегледот на растенијата се утврди зараза, ќе се донесе решение за забрана на нивното испраќање.

Организацијата на здружениот труд која врши услуги во железничкиот, воздушниот, патниот и поштенскиот сообраќај, друга организација на здружениот труд или поединец не смеат да превезуваат растенија од заразено подрачје без уверение за здравствената состојба на растенијата.

Член 24

Испраќачите на растенијата во внатрешниот промет плаќаат надоместок за задолжителниот здравствен преглед на растенијата и ги поднесуваат трошоците што настанале при применување на мерките за заштита на растенијата во врска со прометот на растенијата.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја одредува општината на чие подрачје се врши задолжителниот здравствен преглед.

V. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ ИЗВОЗОТ

Член 25

Пратките на растенијата што се извозуваат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а се товарат на територијата на Социјалистичка Република Македонија, подлежат на задолжителна здравствена контрола на местото на натоварот и мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба.

Задолжителната здравствена контрола од став 1 на овој член се врши по барање од земјата увозничка или земјата низ која се превезува пратката.

Задолжителната здравствена контрола на растенијата при извозот, во местата на натовар каде што не постои гранична станица за заштита на растенијата, ја организира и со неа раководи републичкиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Член 26

Испракачите на пратките на растенијата што се извозуваат плаќаат надоместок за задолжителна здравствена контрола и ги поднесуваат трошоците настанати при применување на мерките за заштита на растенијата во врска со прометот на растенијата.

Надоместок за задолжителната контрола на растенијата при извозот се уплатува на посебна сметка при Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и служи за намирување на трошоците на таа контрола и спроведувањето на мерките за заштита при извозот, а според програмата што ја донесува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

VI. НАДОМЕСТОК ЗА УНИШТЕНИ РАСТЕНИЈА

Член 27

На држателите на растенија им следува надоместок за уништени растенија при извршувањето на наредените мерки од ставовите 1 до 3 на член 12 од сојузниот закон, и тоа:

- 1) ако растенијата се уништени по наредба од општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството;
- 2) ако уништувањето на растенијата настанало како последица на спроведувањето на мерки наредени од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството;
- 3) ако амбалажата и другиот материјал за пакување на растенијата се уништени или оштетени заради извршување на мерките наредени од општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Член 28

На држателот на растенијата не му припаѓа надоместок според одредбите на член 27 од овој закон, ако:

- 1) за појавата на карантинска растителна болест или штетник не го известил надлежниот орган;
- 2) не ги извршил мерките наредени од страна на надлежниот орган;
- 3) не постапувал според одредбите на сојузниот закон и на овој закон и
- 4) надоместокот за уништените растенија, амбалажата и материјалот за пакување го остварил по основ на осигурување на посевите и готовите производи кај осигурителните заводи.

Надоместокот за уништени растенија не следува доколку мерките од точките 1 до 4 на овој член не се извршени во рок од еден месец од денот на откривањето на карантинската растителна болест или штетник.

Член 29

Висината на надоместокот од член 27 на овој закон се утврдува според прописите за експропријација.

VII. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 30

Средствата за заштита на растенијата во прометот и кај држателите на растенијата подлежат на контрола од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Надлежниот орган од став 1 на овој член може да земе мостри и да ги достави на научна организација на здружениот труд од областа на заштитата на растенијата заради проверување на особините на средствата за заштита на растенијата утврдени со дозволата за пуштање на тие средства во промет.

Член 31

Научната организација од став 2 на член 30 на овој закон е должна во рок од 30 дена од денот на приемот на мострата да му достави на испраќачот извештај за резултатот од анализата.

Доколку држателот на средствата за заштита на растенијата не е задоволен од резултатите од анализата, може во рок од 15 дена од денот на соопштувањето на резултатот да бара од општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството другиот примерок од мострата на средствата за заштита на растенијата да го упати на супер-анализа на научна организација на здружениот труд од областа на заштитата на растенијата.

Супер-анализата на средствата за заштита на растенијата може да се врши и по барање од општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството.

Доколку резултатите од супер-анализата и анализата се различни, се зема резултатот од супер-анализата.

Научните организации на здружениот труд од областа на заштитата на растенијата од став 2 на член 30 и став 2 на член 31 на овој закон ги одредува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 32

Трошоците за испитување на средствата за заштита на растенијата од членовите 30 и 31 на овој закон ги поднесува држателот на средствата, ако при испитувањето се утврди дека средството не одговара на условите предвидени во дозволата за пуштање во промет.

Доколку средствата за заштита на растенијата одговараат на условите предвидени во дозволата, трошоците за испитување на тие средства ги поднесува општината чиј орган поднел барање за испитување на средствата.

Член 33

Организацијата на здружениот труд што се занимава со промет на средства за заштита на растенијата на големо е должна да има вработено најмалку едно лице со завршен земјоделски или шумарски факултет со специјализација по заштита на растенијата или со работно искуство на работи по заштита на растенијата најмалку од 2 години, кој ќе раководи и ќе се грижи за обезбедувањето, сместувањето, стручното чување и издавањето на средствата за заштита на растенијата.

Член 34

Организацијата на здружениот труд што се занимава со промет на средства за заштита на растенијата на мало е должна во секоја продавница да има по еден вработен работник со завршен земјоделски, односно шумарски факултет или виша школа-насока растително производство кој ќе раководи и ќе се грижи за обезбедувањето, сместува-

њето, стручното чување и издавањето на средствата за заштита на растенијата и кој на потрошувачите ќе им дава стручни упатства за начинот на употребата на тие средства.

По исклучок од став 1 на овој член, продавниците за семе, саден материјал, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата во селските населби се должни да имаат по еден вработен работник со средно земјоделско, односно шумарско училиште.

Член 35

Организациите од член 33 и член 34 на овој закон треба да имаат посебни простории погодни за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата и да ги исполнуваат техничките и санитарно-хигиенските услови пропишани со посебни прописи.

VIII. НАДЗОР

Член 36

Надзор над спроведувањето на одредбите на сојузниот закон и овој закон, како и на прописите донесени врз основа на тие закони, вршат општинските, односно републичкиот орган надлежен за земјоделската, односно шумарската инспекција.

Член 37

Во вршењето на работите на инспекцијата, општинскиот инспектор е овластен:

- 1) да врши преглед на земјиштето и на растенијата на него, растенијата во прометот, просториите за сместување на растенијата и растителните преработки и средствата со кои се пренесуваат растенијата, да зема мостри од растенија и од средствата за заштита на растенијата и да констатира дали држателите на растенијата ги применуваат пропишаните мерки;
- 2) да забрани пристап на местото каде што се појавила карантинската растителна болест или штетник и изнесување на растенија од тоа место, ако постои опасност од ширење на карантинската растителна болест или штетник;
- 3) да го контролира спроведувањето на дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата на растенијата, уредите за преработка на растенијата, средствата за превоз на растенијата и просториите за сместување на растенијата и растителните преработки;
- 4) да врши контрола на средствата за заштита на растенијата во прометот и кај држателите на растенијата и да нареди да се повлечат од прометот оние количества на средства за заштита на растенијата за кои ќе утврди дека не ги исполнуваат условите за пуштање во промет;
- 5) да нареди уништување на заразените растенија и да ја контролира постапката за уништување на тие растенија;
- 6) да ја контролира примената на пропишаните мерки за спречување и сузбивање на растителните болести и штетници од страна на држателите на растенијата;
- 7) да нареди уништување на растенијата чие одгледување е забрането;
- 8) да забрани промет и примена на средства за заштита на растенијата кои не одговараат на условите од дозволата за пуштање во промет или на кои им е поминат декларираниот рок до кој можат со успех да се применуваат, како и да ја контролира употребата на овие средства во однос на крајните рокови на примената и намената за користење;
- 9) да забрани пуштање во промет растенија заразени со карантинска, а семе и саден материјал и со одредена економски штетна и друга растителна болест и штетник;
- 10) привремено, до одлука на надлежниот орган, да одземе од организација на здружениот труд,

друга организација, граѓанско правно лице или граѓанин, растенија и други предмети употребени за извршување на кривично дело, стопански престап или прекршок и

11) да врши преглед на деловните книги и други документи што се однесуваат на спроведувањето на прописите за заштита на растенијата.

Член 38

Републичката инспекција за земјоделство, односно Републичката инспекција за шумарство, врши надзор и контрола над:

- 1) работата на стручната служба за заштита на растенијата;
- 2) работата на стручната служба која врши здравствена контрола на растенијата во внатрешниот промет и извозот надвор од нашата земја на пратките на растенија, снабденоста со уверенија за здравствената состојба на растенијата.

Републичката инспекција за земјоделство, односно Републичката инспекција за шумарство, врши и други работи што ѝ се ставени во надлежност со сојузниот и со овој закон.

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице, ако:

- 1) на земјоделските посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски и шумски растенија, во текот на вегетацијата не изврши задолжителен здравствен преглед (член 13 став 1);
 - 2) пред почетокот на производството тоа не го пријават до општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството (член 13 став 2);
 - 3) складиштата, силосите и другите простории и објекти за сместување на растенија со капацитет над 500 тони немаат уреди и опрема за дезинсекција, дезинфекција и дератизација и не бидат опремени со опрема за спречување на појавата и за сузбивање на растителни болести и штетници (член 16);
 - 4) испрати растенија од подрачје заразено со карантинска растителна болест или штетник без извршен задолжителен здравствен преглед (член 23 став 1);
 - 5) испрати саден материјал без извршен задолжителен здравствен преглед (член 23 став 2) и
 - 6) превезе растенија од заразено подрачје без уверение за здравствената состојба на растенијата (член 23 став 8).
- За престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 6.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице.

Член 40

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд, или друго правно лице, ако:

- 1) не презема мерки за спречување на појава, откривање, следење и сузбивање на растителни болести и штетници (член 4 став 1);
- 2) не врши преглед на земјиште, растенија, просториите во кои се сместени растенијата и растителните преработки, уредите за преработка на растенијата и средствата за превоз на растенијата и не го извести за појавата на растителна болест или штетник општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството, односно најблиската организација на здружениот труд што има стручна служба за заштита на растенијата (член 9 став 1);

3) не го известува општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството за појавата, ширењето или за опасноста од натамошното ширење на растителни болести или штетници, за кои во својата работа ќе дознае и не даде стручна помош за сузбивање на тие болести и штетници (член 9 став 2);

4) определените организации на здружениот труд за заштита на растенијата, по извршениот преглед, не го известат за најдената положба општинскиот орган на управата надлежен за работите во областа на земјоделството и шумарството на чие подрачје се врши прегледот, како и републичкиот орган на управата надлежен во областа на земјоделството и шумарството (член 13 став 6).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 6.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 41

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд или друго правно лице, ако:

1) врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во земјоделски и шумски објекти без да се регистрира за тие работи и без да има вработено најмалку едно лице со завршен земјоделски, односно шумарски факултет и потребен број работници оспособени за работа со уредите и опремата за примена на средства за заштита на растенијата (член 17 став 1);

2) врши спроведување на мерки за заштита на растенијата без да ги исполни пропишаните услови (член 22);

3) организација на здружениот труд што се занимава со промет на средства за заштита на растенијата на големо нема вработено најмалку едно лице со завршен земјоделски или шумарски факултет со специјализација по заштита на растенијата, или со работно искуство на работи по заштита на растенијата најмалку од 2 години, кој ќе раководи и ќе се грижи за обезбедувањето, сместувањето, стручното чување и издавањето на средства за заштита на растенијата (член 33);

4) организација на здружениот труд што се занимава со промет на средства за заштита на растенијата на мало нема во секоја продавница по еден вработен работник со завршен земјоделски или шумарски факултет или виша школа — насока растително производство, кој ќе раководи и ќе се грижи за обезбедувањето, сместувањето, стручното чување и издавањето средства за заштита на растенијата и на потрошувачите не им дава стручни упатства за начинот на употребата на тие средства (член 34 став 1);

5) продавниците на семе, саден материјал, вештачки губриња и средства за заштита на растенијата во селските населби немаат вработено работник со средно земјоделско, односно шумарско училиште (член 34 став 2) и

6) организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на средства за заштита на растенијата на големо и мало и продавниците во селските населби немаат посебни простории погодни за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата и не ги исполнуваат техничките и санитарно-хигиенските услови пропишани со посебни прописи (член 35).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 42

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец што ќе изврши некое од дејствијата од членовите 39 до 41 на овој закон.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Стручната служба од член 20 на овој закон и организациите на здружениот труд од членовите 22, 33 и 34 на овој закон се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат начинот на работењето со одредбите на овој закон.

Организациите на здружениот труд што располагаат со складишта, силоси и други простории и објекти за сместување на растенија со капацитет над 500 тони мораат да се обезбедат со уредна опрема за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во рок од две години од денот на донесувањето на овој закон.

Член 44

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

525.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

Се прогласува Законот за мировните совети, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година.

Број 06-2701

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Мировните совети се самоуправни судови на кои граѓаните во месните заедници и работните луѓе во организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и во другите самоуправни организации и заедници можат, заради развивање на добри односи меѓу нив, да им доверат посредување за помирување и спогодбено решавање на споровите за правата со кои слободно располагаат.

Член 2

Начинот на основањето, начелата за организацијата и составот, надлежноста, како и основите за постапувањето пред мировните совети се утврдуваат со овој закон.

Член 3

Спогодбите склучени пред мировните совети имаат правна важност како и спогодбите склучени пред редовните судови.

Член 4

Постапката пред мировните совети е непосредна и јавна.

Мировните совети можат да ја исклучат јавноста по барање на странките, или ако тоа го бара заштитата на јавниот морал или други оправдани причини.

Во постапката пред мировните совети не можат да се употребат присилни средства, ниту да се изрекуваат казни поради нејавување на покана или предавање изјава.

Член 5

Во постапката пред мировните совети не се плаќа такса.

Член 6

Средства за работа на мировните совети обезбедува основачот.

Член 7

Мировните совети, заради поуспешно извршување на работите, соработуваат со органите на месните заедници и на општината, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации и со правосудните органи.

Мировните совети за својата работа ги известуваат месните заедници што ги основале, односно организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, на начин утврден во статутот на месната заедница, односно во самоуправниот акт со кој е основан мировниот совет.

Мировните совети ги известуваат органите, организациите и заедниците за појавите што ги забележуваат во својата работа, како и за општествено-штетните појави, заради отстранување на причините за споровите и на овие појави.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 8

Мировните совети ги основаат месните заедници за подрачјето или за дел од подрачјето на месната заедница.

Мировни совети можат да основаат и организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници.

Член 9

Мировниот совет го сочинуваат претседател и најмалку 2 члена.

Бројот на членовите на мировниот совет се утврдува со актот за основањето.

Претседателот и секој член имаат заменик.

Член 10

За претседател и член на мировниот совет може да биде избран секој граѓанин со избирачко право кој има живеалиште на подрачјето на месната заедница за која мировниот совет е основан, односно е член на организација на здружениот труд, самоуправна интересна заедница и друга самоуправна организација и заедница која го основала мировниот совет.

Во мировните совети се избираат граѓани и работни луѓе кои уживаат општествен углед во средината во која живеат и работат.

Член 11

Претседателот и членовите на мировниот совет се избираат на четири години и по истекот на тој рок можат повторно да бидат избрани уште за еден мандатен период.

Член 12

Претседателот и членовите на мировниот совет ги избираат и разрешуваат граѓаните и работните луѓе на собири во месните заедници, односно во организациите на здружениот труд, а во самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници на начинот утврден со нивните самоуправни акти.

Член 13

Со статутот на месната заедница односно со самоуправниот акт на организацијата на здружениот труд, самоуправната интересна заедница и друга самоуправна организација и заедница се уредува поблиску:

— бројот на членовите и составот на мировниот совет;

— постапката за избор и разрешување на претседателот и членовите на мировниот совет;

— начинот на вршење на административно-техничките работи за мировниот совет;

— начинот на финансирање и обезбедување простории и други услови за работа на мировниот совет и

— други прашања од значење за работата на мировниот совет.

III. НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТАПКА

Член 14

Мировниот совет може да посредува во споровите на граѓаните, односно во споровите на работните луѓе за правата со кои слободно располагаат, а особено во:

— имотните спорови, без оглед вредноста на спорот;

— споровите за пречење на владение;

— споровите за утврдување на меѓи;

— споровите за стварни и лични службености;

— споровите за чување и воспитување на деца;

— споровите за издржување;

— споровите за делба на имотната заедница и заедничкиот имот на брачните другари и

— други спорови за воспоставување на нарушените односи меѓу граѓаните и работните луѓе по имотни и неимотни прашања.

Член 15

Мировниот совет, во смисла на член 468 од Законот за процесната постапка и член 445 од Законот за кривичната постапка, посредува по предметите отстапени од надлежниот суд во:

— споровите од мала вредност кои се однесуваат на побарување во пари кое не го надминува износот од 1.000 динари и

— кривичните работи по приватна тужба за кривично дело лесна телесна повреда, како и за кривични дела против честа и угледот, освен за делата сторени преку печат, радио или телевизија.

За резултатот од посредувањето од став 1 на овој член мировниот совет го известува надлежниот суд во рок од 2 месеца за случаите од алинеја 1, а во рок од 3 месеци за случаите од алинеја 2 од денот на приемот на отстапената тужба, односно приватната тужба.

Член 16

За посредување во споровите надлежен е мировниот совет на чие подрачје заинтересираните странки живеат или престојуваат, односно мировниот совет на организацијата на здружениот труд, самоуправната интересна заедница или на друга самоуправна организација и заедница во која странките се вработени.

Ако заинтересираните странки живеат или престојуваат на подрачје на два мировни совета, за посредување во спорот надлежен е мировниот совет до кого странката прва ќе поднесе барање.

Мировниот совет може да посредува и во споровите меѓу странките кои не живеат, односно не престојуваат на подрачјето на мировниот совет, ако тие се согласат со тоа.

Член 17

Мировниот совет може да посредува по барање на една или на две заинтересирани странки.

Мировниот совет може да посредува и по своја иницијатива, или по барање на општествено-политичка или друга организација, како и по барање

на телата или органите кои постапуваат по претставките и поплаките на општествено-политичките заедници.

Член 18

Ако посредување бара едната странка, или постапката за посредување се покренува по иницијатива на мировниот совет, односно по барање на општествено-политичката организација, за поведувањето на постапката мировниот совет ќе ја извести спротивната странка, односно двете странки, и ќе ги повика заради помирување.

Член 19

Ако едната или двете странки не дојдат пред мировниот совет, односно ако не се согласат за посредување на мировниот совет, мировниот совет писмено ќе констатира дека помирувањето не успеало.

Член 20

Заинтересираните странки можат да предложат во посредувањето да учествуваат, покрај претседателот и членовите на мировниот совет, и други лица, за што одлучува мировниот совет.

Член 21

Во постапката на посредување не се сослушуваат сведоци и не се изведуваат докази, но мировниот совет може да бара објаснување од други лица, ако тоа може да придонесе за решавање на спорниот однос.

Во постапката пред мировниот совет странките не може да ги застапува полномошник.

Член 22

Во постапката на посредување мировниот совет може да им даде и совет на странките за начинот на решавање на спорниот однос.

Член 23

За посредувањето мировниот совет води записник во кој се евидентираат потребните податоци, а особено: назив и состав на мировниот совет, место и време на посредувањето, податоци за странките, нивните законски застапници, куса содржина на спорот и спогодбата на странките.

Во записникот се внесува констатација кога меѓу странките не ќе се постигне спогодба за решавање на спорното прашање.

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на мировниот совет.

Член 24

Изјавата на странката со која прифаќа некоја обврска се внесува во записникот.

Ако странките постигнале спогодба, во записникот се внесуваат обврските на секоја странка утврдени во спогодбата. Спогодбата се смета за склучена кога ќе ја потпишат двете странки, односно законскиот застапник и членовите на мировниот совет.

По барање од странките ќе им се издаде заверен препис од записникот.

Член 25

Спогодбата склучена пред мировниот совет ја извршува надлежниот општински суд по правилата на извршната постапка.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Постојните мировни совети својата работа ќе ја сообразат со одредбите на овој закон во рок од три месеци од неговото влегување во сила.

Член 27

Постојните мировни совети продолжуваат со работа според одредбите на овој закон.

Член 28

Работите од член 15 од овој закон мировните совети ќе ги вршат од 1. I 1978 година.

Член 29

Републичкиот секретар за правосудство донесува правилник за начинот на водењето на евиденцијата за работата на мировните совети.

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за мировните совети („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68).

Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

526.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за земјоделската инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година.

Број 06-2696

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи и општи акти на органите на општините и Републиката од областа на земјоделството вршат органите на земјоделската инспекција, доколку некои од тие работи со закон или со друг посебен пропис не се ставени во надлежност на други органи.

Член 2

Работите на надзорот што ги вршат органите на земјоделската инспекција се работи од општ интерес за Републиката.

Член 3

Работите од својата надлежност органите на земјоделската инспекција ги вршат самостојно и врз основа и во рамките на овластувањата утврдени со законите и другите прописи.

II. НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОВЛАСТУВАЊА

Член 4

Работите на земјоделската инспекција во рамките на правата и должностите на општината ги врши општинскиот орган надлежен за земјоделска инспекција.

Работите на земјоделската инспекција во рамките на правата и должностите на Републиката ги врши Републичкиот инспекторат за земјоделство.

Републичкиот инспекторат за земјоделство е во состав на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 5

Работите од надлежност на земјоделската инспекција ги вршат инспектори за земјоделство.

Работите на инспектор за земјоделство во општинскиот орган надлежен за земјоделската инспекција може да ги врши само дипломиран инженер агроном со најмалку три години работно искуство во струката, а работите на инспектор за земјоделство во Републичкиот инспекторат за земјоделство може да ги врши само дипломиран инженер агроном со најмалку пет години работно искуство во струката.

Член 6

При вршењето надзор инспекторот за земјоделство мора да има легитимација со која се утврдува неговото службено својство што е должен да ја покаже ако тоа се бара од него.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава: за општинскиот инспектор за земјоделство надлежниот орган на општината, а за републичкиот инспектор за земјоделство републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство да донесе поблиски прописи за образецот и начинот на издавањето на легитимацијата.

Член 7

Општинскиот орган надлежен за земјоделска инспекција врши непосреден надзор над спроведувањето на законите и другите прописи и општи акти од член 1 на овој закон, доколку некои од тие работи со закон не се ставени во надлежност на Републичкиот инспекторат за земјоделство.

Член 8

Републичкиот инспекторат за земјоделство во извршувањето на одделни работи од општ интерес за Републиката на општинските органи надлежни за земјоделска инспекција им дава задолжителни инструкции, се грижи за нивното организирање и унапредување во Републиката и за стручното усовршување.

Републичкиот инспекторат за земјоделство врши и други работи што му се ставени во надлежност со закон и други прописи.

Член 9

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, како и граѓанските правни лица и граѓаните, чие работење подлежи на надзор на органите на земјоделската инспекција, се должни да му овозможат на инспекторот за земјоделство непосреден увид, непречено вршење на работите на надзорот и по барање од инспекторот за земјоделство да ги достават потребните и точни податоци и материјали во рокот што тој ќе го одреди.

Член 10

Во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за земјоделство е овластен да врши прегледи на: земјоделското земјиште, земјоделските посеви и насади, приплодниот и друг добиток, просториите каде што се врши преработка и доработка на земјоделски производи, опремата со која се врши таа преработка и доработка, деловните простории, процесите на преработката и доработката во сите фази, просториите за чување на земјоделски производи, како и на деловните книги и другата документација преку која се остварува увид во извршувањето на законите, другите прописи и општи акти и друго.

По потреба, инспекторот за земјоделство во вршењето инспекциски надзор може да го утврдува идентитетот на граѓани.

Во вршењето инспекциски надзор инспекторот за земјоделство има право да прибира податоци од одговорни лица и сведоци, да зема мостри, како и да врши други работи кои со закон и друг пропис му се ставени во надлежност.

Органите на земјоделската инспекција можат по потреба да користат и услуги на научни и стручни организации и лица.

За службените дејствија при инспекцискиот надзор инспекторот за земјоделство е должен да состави записник и да и го достави на организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација и заедница или на граѓанин над чија работа извршил инспекциски надзор.

Член 11

Кога инспекторот за земјоделство оцени дека прегледаните производи не одговараат на пропишаните услови, може да земе потребен број мостри на пропишан начин и да ги достави на овластената организација за анализа.

За резултатите од извршената анализа инспекторот за земјоделство е должен веднаш да ја извести организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација и заедница или граѓанин од кој се земени мострите, односно одговорното лице во организацијата на здружениот труд, во друга самоуправни организација и заедница.

Ако организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација и заедница, односно граѓанинот, не се задоволни од резултатите на анализата можат да побараат супер анализа во рок од 15 дена од денот на приемот на резултатот од анализата, ако со посебен пропис тоа поинаку не е одредено.

Доколку резултатите од супер анализата и анализата се различни, се зема резултатот од супер анализата.

Трошоците од анализата односно супер анализата од ставовите 1 и 3 на овој член ги поднесува организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација и заедница, односно граѓанинот, ако резултатите се негативни за нив.

Член 12

Ако инспекторот за земјоделство при вршењето на инспекциски надзор утврди дека прописот не е применет, или неправилно е применет, ќе донесе решение со кое ќе нареди да се отстранат неправилностите и ќе одреди рок за отстранување на тие неправилности.

Доколку со посебен пропис е предвидено за утврдената неправилност дека треба да се применат одредени управни мерки, инспекторот за земјоделство со решението од став 1 на овој член ќе ја изрече и таа мерка.

Член 13

Ако инспекторот за земјоделство утврди дека постои основ за преземање на други мерки за кои е надлежен друг орган, должен е за тоа да го извести тој орган.

Член 14

Ако инспекторот за земјоделство утврди дека со повредата на прописот е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, должен е без одлагање да поднесе до надлежниот орган барање за покренување на прекршочна постапка, односно пријава за стопански престап или кривично дело.

Член 15

Кога со пропис е предвидена можноста за одземање на предмети со кои е сторен прекршок или стопански престап, инспекторот за земјоделство може привремено да го одземе предметот, а за одземиениот предмет е должен да издаде потврда со точен опис на одземиениот предмет.

Ако одземениот предмет е подложен на брзо пропаѓање, инспекторот може да одлучи предметот да се продаде, а за тоа е должен да го извести надлежниот орган за покренување на постапка.

Член 16

Против решението на општинскиот орган надлежен за земјоделска инспекција може да се изјави жалба до Републичкиот инспекторат за земјоделство во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Надлежниот општински орган на земјоделската инспекција против чие решение е изјавена жалба по образложениот предлог на жалителот може да го одложи извршувањето доколку со извршувањето на решението би можела да настане значителна материјална штета која на друг начин не може да се отстрани, а одлагањето не е спротивно на општиот интерес.

Член 17

Инспекторот за земјоделство е должен да ја чува службената тајна и сите податоци што ги дознал при вршењето на инспекцискиот надзор, кои со прописите и општите акти на организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници се утврдени како деловна тајна.

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 18

Во работите на инспекцискиот надзор Републичкиот инспекторат за земјоделство спрема општинскиот орган надлежен за земјоделска инспекција ги има сите права и обврски кои според Законот за републиката управа ги имаат републичките органи на управата спрема општинските органи на управата.

Член 19

Органите на земјоделската инспекција соработуваат со органите на самоуправната работничка контрола и ги користат податоците и известувањата што ги добиваат од тие органи.

Органите на земјоделската инспекција соработуваат и со другите инспекции, како и со органите и организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 20

Општинските органи надлежни за земјоделската инспекција се должни по барање од Републичкиот инспекторат за земјоделство да му доставуваат извештаи за вршењето на работите на надзорот, известувања и податоци за состојбата и појавите во организациите на здружениот труд, како и други податоци потребни за неговата работа.

Член 21

Републичкиот инспекторат за земјоделство спрема општинските органи надлежни за земјоделска инспекција ги има следниве права и должности:

- 1) да врши непосреден надзор над нивната работа;
- 2) да им издава задолжителни инструкции за нивната работа;
- 3) да им нареди да извршат одделна работа на надзор од нивната надлежност или самиот непосредно да ја изврши на товар на надлежниот орган, ако утврди дека таа работа не се врши или правилно не се врши;
- 4) да побара од тие органи, со обврска да им ги надомести трошоците, да извршат определена работа на надзор од неговата надлежност.

За преземените мерки од точките 1, 3 и 4 од став 1 на овој член Републичкиот инспекторат за земјоделство е должен да го извести општинското собрание.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Со парична казна од 2.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго општествено правно лице ако:

1) го спречува, или му оневозможи на земјоделскиот инспектор непречено вршење на работите или во одредениот рок не му ги достави потребните податоци и материјали или му даде неточни податоци (член 9);

2) не изврши или во одредениот рок не ја изврши наредената мерка со решението на земјоделскиот инспектор (член 12).

Со парична казна од 1.000 до 6.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго општествено правно лице.

Член 23

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни граѓанско правно лице за прекршокот од член 22 став 1 точките 1 и 2 од овој закон.

Член 24

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни физичко лице за прекршок од член 22 став 1 точките 1 и 2 од овој закон.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Вработените кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се затечени на работно место инспектор за земјоделство, а не ги исполнуваат условите пропишани со член 5 од овој закон, можат да ги вршат работите на земјоделски инспектор најдоцна до 31 декември 1980 година.

На работникот кој во рокот утврден со став 1 од овој член не ги исполни условите предвидени со член 5 од овој закон, му престанува својството на инспектор за земјоделство.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

527.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за правната положба на верските заедници,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година.

Бр. 06-2689
28 октомври 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Социјалистичка Република Македонија е загарантирана слободата на вероисповедта.

Исповедувањето на верата е приватна работа на човекот.

Член 2

Граѓаните можат слободно, во согласност со овој закон, да основаат верски заедници.

Граѓаните можат да припаѓаат или да не припаѓаат на верска заедница.

Член 3

Сите верски заедници имаат иста правна положба.

Верските заедници се одделени од државата.

Училиштето е одделено од верските заедници.

Член 4

Верските заедници се слободни во вршењето на верските работи и верските обреди.

Верските заедници својата дејност ја вршат во согласност со Уставот, законите и другите прописи.

Член 5

Никој не смее на кој и да е начин да го присилува граѓанинот да стане припадник на некоја верска заедница, да остане припадник на таа верска заедница или да истапи од неа.

Никој не смее на кој и да е начин граѓанинот да го присилува да учествува на верските обреди и другите видови изразувања на верски чувства.

Никој не смее на кој и да е начин и на било кого да му забрани да учествува во верските обреди и другите видови изразувања на верски чувства.

Никој не смее да го присилува припадникот на верската заедница да не ги користи правата што како граѓанин ги има според Уставот, законите и другите прописи.

Член 6

Никој не смее да биде ограничен во правата поради своите верски убедувања, поради припаѓање на верска заедница или поради вршење, односно учествување во извршувањето на верските обреди и другите видови изразување на верски чувства.

Верските заедници, нивните претставници и припадници, не можат да уживаат посебни привилегии, привилегии и посебна заштита.

Исповедувањето на која и да е вероисповед или припадноста на верска заедница никогаш не го ослободува од обврските што како граѓанин ги има според Уставот, законите и другите прописи.

Член 7

Верските заедници, верските собири, верските обреди, верскиот печат, верската поука, верските училишта и другите видови изразување на верски чувства не можат да се користат во политички цели.

Во рамките на верските заедници не можат да се организираат и вршат дејности што според Уставот и законите се определени како дејности од општ или посебен општествен интерес, како и да се основаат организации за вршење на тие дејности.

Забрането е предизвикување, распаѓање и овозможување верска нетрпеливост, омраза и раздор.

Забрането е нарушување или попречување на верски собири, верски обреди и други изразувања на верски чувства.

Член 8

Основачите на верската заедница, односно верската заедница, му поднесуваат на органот на управата надлежен за внатрешни работи на општината на чие подрачје е седиштето на верската заедница пријава во рок од 30 дена од денот на основањето, промената или престанокот на верската заедница.

Пријавата за основање на верска заедница содржи: назив, седиште и подрачје на просториите во кои ќе се вршат верските работи и верските обреди.

Со пријавата се поднесуваат и правилата, односно соодветниот акт, за организацијата на верската заедница.

Член 9

Верските заедници и нивните органи имаат својство на граѓански правни лица.

Одлуките на верските заедници и нивните органи немаат правно дејство надвор од верските заедници.

Член 10

Верските заедници можат во рамките на својата дејност да издаваат свој печат и други публикации со верска содржина.

Во поглед на верскиот печат и другите публикации со верска содржина, важат соодветните прописи за печатот и издавачката дејност.

Член 11

Општествено-политичката заедница може материјално да ги помага верските заедници.

Со одлуката со која се доделува помошта, може да се определи намената за која помошта или дел од неа може да се употреби.

Верските заедници сами располагаат со доделените материјални средства. Ако е помошта дадена за определена цел, може да се бара од верските заедници да поднесат извештај за реализација на доделените средства.

Член 12

Верските заедници можат да собираат доброволни прилози за верски цели.

Никој не смее да биде присилуван или спречуван да дава прилози за верски цели.

Верските заедници не можат да утврдуваат обврски на верниците за плаќање прилози.

Прилозите од став 1 на овој член се собираат во просториите и на местата каде што се вршат верските обреди и верските работи. Надвор од овие места собирањето на доброволни прилози може да се врши само со одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Свештениците можат од граѓаните да примаат вообичаени награди за вршење на верските работи и верските обреди што ги вршат по нивно барање.

Член 13

Верските обреди во собири и верските работи се вршат во црквите, џамиите, другите храмови, гробиштата и другите јавни простории, што за таа цел ги имаат определено верските заедници, како и во двориштата, кои со нив сочинуваат целина.

Член 14

Верските обреди во собири и верските работи може да се вршат и во други простории кои и се достапни на јавноста и што верските заедници ги користат во согласност со Законот. Тие простории мора да сочинуваат посебна целина, да имаат посебен влез и да ги исполнуваат условите утврдени во Законот за одржување на јавни собири на граѓаните.

Просториите од став 1 на овој член верските заедници можат да ги користат по добиено одобрение од надлежниот општински орган на управата во кое се утврдува за кој вид дејност можат да се користат просториите.

Член 15

На гробиштата во рамките на прописите за гробиштата, можат да се вршат само верски обреди сврзани за погребни и верски обреди за кои е вообичаено привремено да се вршат на гробиштата.

Член 16

Верски обреди во собири надвор од просториите и местата предвидени во членовите 13, 14 и 15 од овој закон, освен за погребни поворки, можат да се вршат по решение на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи за која цел му се поднесува претходна пријава. Пријавата се поднесува најдоцна во рок од 30 дена пред одржувањето на верскиот обред.

Во пријавата треба да се наведе кој верски обред ќе се врши, времето и местото каде ќе се врши обредот.

Органот од став 1 на овој член е должен да го донесе и достави решението најдоцна осум дена пред одржувањето на верскиот обред.

Не е потребно одобрение за верски обреди што се вршат по барање од верник во неговиот стан, а во врска со семејна слава, венчавање, крштевање, сунетисување (обрезување), исповедување, благослов на кука, нива и слично.

Член 17

Во рамките на преземените мерки за заштита на здравјето на граѓаните, јавниот ред и мир и од причина на безбедноста, надлежниот општински, односно републички, орган на управата може да забрани одржување на верски собири и верски посети за верски манифестации за времето додека траат околностите поради кои наведените мерки се преземени.

Член 18

Странски државјани можат да вршат верски обреди во собири и верски работи само по претходно одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 19

Верските заедници или нивните органи можат, под условите утврдени со Уставот, законите и другите прописи, да имаат право на сопственост на недвижности, да изградуваат нови и да ги одржуваат постојните објекти за вршење верски обреди и верски работи и за сместување на своите службеници.

Член 20

Лицата што се наоѓаат во болниците, домовите за старци и слични институции можат, во рамките на куќниот ред, да вршат исповедување на својата вера и по нивно барање може да ги посетува свештеник заради вршење на верски обреди.

Член 21

Верската поука може да се изведува во јавни простории во кои се вршат верските обреди и верските работи.

За посетување на верска поука потребно е согласност од родителите, односно старателот, како и согласност на малолетникот, ако е постар од 10 години.

Верската поука не може да се изведува во времето кога учениците имаат настава во училиштата или се ангажирани во други активности на училиштата.

Надзорот над условите под кои се изведува верската поука го врши надлежниот општински орган.

Член 22

Претставникот на верската заедница е должен да ги пријави просториите од член 21 став 1 на овој закон на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи најдоцна 30 дена пред нивната употреба. Кон пријавата треба да се приложат докази дека се исполнети општите услови за употреба на деловни, односно јавни простории.

Член 23

Верските заедници можат да основаат само верски училишта за подготвување на свештеници и домови за сместување на посетителите на тие училишта.

Верската заедница е должна во рок од 8 дена од донесувањето на одлуката за основање, односно за престанување со работа, да го извести републичкиот орган на управата надлежен за работите на образованието. Известувањето ги содржи називот и седиштето. Кон известувањето се прилагаат наставната програма и актот за внатрешната организација на верското училиште, односно домот.

Училиштата можат да ги посетуваат само лица кои завршиле задолжително основно образование или на кои им престанала законската обврска за посетување на основно училиште.

Член 24

Верските заедници самостојно управуваат со верските училишта и домовите што ги основале.

Наставните програми и наставата во верските училишта не смеат да бидат во спротивност со Уставот.

Наставата во овие училишта можат да ја изведуваат само лица што се државјани на СФРЈ. Странски државјани можат да ја изведуваат наставата само откако училиштето ќе добие одобрение од надлежниот општински орган на управата.

Член 25

Надзорот над работењето на училиштата и домовите од став 1 член 23 на овој закон го врши надлежниот општински орган.

Одговорното лице во училиштето, односно во домот е должно да му ги стави на располагање на надлежниот општински орган податоците кои се потребни за вршење на надзорот од став 1 на овој член.

Ако органот што го извршува надзорот констатира повреди на прописите, ќе донесе писмен акт со кој ќе го задолжи органот кој управува со училиштето, односно домот и ќе му наложи во определен рок да ги отстрани утврдените неправилности.

Против актот на надлежниот општински орган училиштето, односно домот или верската заедница, што го основала училиштето, односно домот, имаат право на жалба до надлежниот републички орган на управата.

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од приемот на актот.

Решението донесено по жалбата е конечно во управната постапка.

Член 26

Редовните посетители на училиштата за подготвување на свештеници на верските заедници, во поглед на здравственото, пензиско-инвалидското осигурување и детскиот додаток, како и повластите во јавниот сообраќај ги уживаат истите права како и учениците во другите средни училишта.

Член 27

Свештениците на одделни верски заедници имаат право да основаат свои свештенички здруженија.

Во поглед на овие здруженија важат општите прописи за здруженијата на граѓаните.

Член 28

Венчавањето според верските обреди може да се врши само по склучување на брак пред надлежниот државен орган, а крштевањето само по запишувањето во матичните книги на родените.

Актот за сунетисување (обрезување) на малолетни деца може да се врши само во согласност на родителот, односно старателот. Ако малолетникот е постар од 10 години, потребна е негова согласност. За актот сунетисување (обрезување) мора да се обезбедат нужни хигиенски услови.

Член 29

Камбаните, како и зградите и двориштата на црквите и храмовите можат да се употребуваат и во случај на општа опасност (поплава, пожар и др.). Во таков случај никој не може да ја спречи употребата на овие средства.

Член 30

Со парична казна од 500 до 5.000 динари, или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок поединец кој:

1) Ограничува граѓанин во правата поради неговите верски убедувања, поради припаѓање на верска заедница, или поради вршење и други видови изразување на верски чувства (член 6 став 1);

2) Ги користи во политички цели верските заедници, верските собири, верските обреди, верскиот печат, верската поука, верските училишта и другите видови изразувања на верски чувства (член 7 став 1);

3) Предизвикува, распапува и овозможува верска нетрпеливост, омраза и раздор (член 7 став 3);

4) Нарушува или попречува верски собири, верска поука, верски обреди и други изразувања на верски чувства (член 7 став 4);

5) Присилува граѓанин да стане припадник на некоја верска заедница, да остане припадник на таа верска заедница, односно од нејзе да истапи (член 6 став 1);

6) Присилува граѓанин да учествува во верски обреди и други видови изразувања на верски чувства (член 5 став 3).

Член 31

Со парична казна од 500 до 5.000 динари, или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец кој:

1) Присилува или спречува неког да дава прилози за верски цели, или утврдува обврски, или ако таквиот прилог го собира надвор од местата определени во член 12 став 4 без одобрение на надлежниот општински орган (член 12);

2) Во рамките на верската заедница организира дејности спротивни на член 7 став 2 од овој закон;

3) Врши верски обред спротивно на одредбите од член 13 и 16 на овој закон;

4) Не ги пријави просториите во кои се изведува верска поука (член 22), или ако изведува верска поука без согласност на родителот, односно старателот и согласност на малолетникот ако е постар од 10 години (член 21 став 2), односно ако изведува верска поука во време кога учениците имаат настава во училиштето или се ангажирани во други активности на училиштата (член 21 став 3);

5) Ќе изврши крштевање или сунетисување (обрезување) без согласност на родителот, односно старателот (член 28 став 2);

6) Свезвозможи на странски државјанин да врши верски обреди во собири без претходно одобрение, како и странскиот државјанин кој тоа го прави без одобрение (член 18).

Член 32

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни:

1) Основачот на верска заедница, односно верската заедница, ако во рок од 30 дена од денот на основањето, промената или престанокот не поднесат пријава до надлежниот орган (член 8);

2) Кој присилува припадник на верска заедница да не ги користи правата, што како граѓанин ги има според Уставот, законите и другите прописи (член 5 став 4);

3) Кој ги попречува лицата кои се наоѓаат во болниците, домовите за старци и во слични институции да ја исповедуваат својата вера во границите на куќниот ред (член 20);

4) Одговорното лице во училиштето, односно во домот, кое нема да ги стави на располагање податоците потребни за вршење надзор (член 25 став 2).

Член 33

Постојните верски заедници се должни да поднесат пријава, односно известување, согласно со член 8, 14, 22 и 23 од овој закон во рок од 5 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 34

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за извршување на одделни одредби од Законот за правната положба на верските заедници („Службен весник на НРМ“ бр. 26/61).

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

528.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за давање надоместок на камата за определени кредити во периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 октомври 1977 година.

Бр. 06-2675

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на
СРМ,

Видоес Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за давање надоместок на камата за определени кредити во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), во член 1 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Надоместок на камата им се дава и на инвеститорите за финансирање на определени намени со кредитни средства од домашни и странски банки“.

Во став 2, кој станува став 3, зборовите: „од претходниот став“ се бришат.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: „Надоместок на камата ќе се дава по кредитите од член 1 став 2 на овој закон за изградба на нови и за довршување на започнатите хидромелиоративни системи чија изградба ќе започне по влегувањето во сила на овој закон — за делот од каматата над 4 отсто, но најмногу до 6 процентни поени од вкупно договорената камата.“

Надоместокот на каматата од став 1 на овој член се дава за стасаните и платени ануитети и по 1980 година и тоа во првите пет години од започнувањето на отплатата на кредитот.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

529.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАКИНСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година.

Број 06-2702

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател

на Претседателството
на СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАКИНСТВОТО

Член 1

Член 3 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ број 29/73) се менува и гласи:

„Заводот ги следи и ги проучува општествените, економските, техничките и технолошките прашања од областа на домаќинството, како и од областа на општествениот стандард со цел за нивно унапредување и осовременување.

Во рамките на својата дејност Заводот особено:

— ги следи развојот и достигнувањата во семејната и општествената исхрана, дава стручна помош за нивното осовременување, изготвува нормативи и стандарди за исхрана на деца, младинци, работници и на населението воопшто, дава стручна оценка на нормативите и стандардите за исхрана изготвени од други организации на здружениот труд;

— изработува нормативи и стандарди за простор и опрема на објекти и отворен простор за домаќинства, за објекти за детска и социјална заштита и на други објекти за општествен стандард (кујни за општествена исхрана, објекти за одмор и рекреација), во спогодба со инвеститорот и производно-услугните организации може да врши нивно опремување, како и изработува техничка документација за изградба и опрема на тие објекти;

— дава стручна оценка за усогласеноста на техничката документација за градбата и опремата од претходната алинеја изработена од друга организација на здружениот труд со нормативите и стандардите;

— ги следи достигнувањата на културата на станувањето и облекувањето и го насочува дизајнот на производи наменети за личен и општествен стандард;

— врши оценка на квалитетот, употребната вредност и економичноста на производите наменети за домаќинството;

— работи на подобрување на квалитетот на производите наменети за домаќинствата непосредно или во соработка со организации на здружениот труд и други органи, организации и заедници;

— врши информирање и насочување на потрошувачите преку изложби, издавање на публикации, советувања, демонстрирање на производи и други облици на популаризација;

— го поттикнува и помага основањето услужни сервиси за помош на домаќинството;

— организира курсеви, семинари и други образовни активности за здобивање со практични познавања во областа на исхраната, станувањето, облекувањето и заштитата на човековата околина (заштита на човекот во неговиот стан, во неговата исхрана и начин на живеење);

— непосредно или во соработка со други стручни и научни институции врши истражувачки услуги, изготвува интердисциплинарни студии, програми, анализи и други материјали од рамките на својата дејност и ги објавува резултатите од својата работа;

— врши стручен надзор определен со овој закон и други прописи;

— врши и други работи во врска со потребите, односно унапредувањето на домаќинството и општествениот стандард“.

Член 2

По член 3 се додаваат два нови членови: За и 36, кои гласат:

„Член 3а

Под домаќинство во смисла на овој закон се подразбира заедница на живеење, стопанисување и трошење на заеднички здобиениот доход, како и организирана заедничка исхрана, односно сместување, нега и згрижување на повеќе лица.

Член 36

Со Статутот на Заводот поблиску се определува начинот на организирање и спроведување на дејноста определена со овој закон“.

Член 3

Во член 4 по зборовите: „со заинтересираните“, зборовите „општествени фондови“ се заменуваат со зборовите: „самоуправни интересни заедници“, по зборовите: „други организации“ се додаваат зборовите: „и заедници“, а зборовите: „општината и Републиката“ се заменуваат со зборовите: „и општествено-политичките заедници“.

Член 4

Член 5 се брише.

Член 5

Во член 7 став 2 алинеја 2 по зборовите: „за работа и“ се додава зборот: „програми“.

Член 6

Член 8 се менува и гласи:

„Согласност на именувањето на директорот на Заводот дава Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 7

Член 9 се менува и гласи:

„Согласност на одредбите на Самоуправната спогодба за здружување и на Статутот на Заводот, кога тие одредби се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во вршењето на дејноста на Заводот, дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 8

Член 10 се менува и гласи:

„Заводот врши стручен надзор над примената на нормативите и стандардите за исхрана во областа на детската и социјалната заштита, над примената на нормативите и стандардите за простор и опрема на објекти за детска и социјална заштита и надзор над реализацијата на техничката документација за градба и опрема на тие објекти, според програмата за вршење на стручен надзор на републичкиот орган на управата надлежен за работите на детската и социјалната заштита.

Собрание на општина, односно на градска заедница на општини, може со одлука да го овласти Заводот да врши стручен надзор над општествената исхрана, над примената на нормативите и стандардите за простор и опрема и на други објекти за општествен стандард, како и над реализацијата на техничката документација за градба и опрема на тие објекти.

Со одлуката од став 2 на овој член се утврдува и начинот на вршењето на стручниот надзор, како и правата на собранието и на другите органи на општината односно на градската заедница на општините.

Стручниот надзор од став 2 на овој член Заводот го врши и по барање од самоуправни интересни заедници, месни заедници, организации на здружениот труд и други организации и заедници“.

Член 9

Член 11 се менува и гласи:

„Организацијата на здружениот труд којашто организира општествена исхрана, односно организацијата на здружениот труд која ги применува нормативите и стандардите за простор и опрема, како и организацијата на здружениот труд која ја реализира техничката документација за градба и опрема, е должна да го овозможи вршењето на стручниот надзор.

По извршениот стручен надзор Заводот поднесува извештај со мислења и предлози за мерките што треба да се преземаат за отстранување на утврдените недостатоци до барателот на надзорот, до организацијата на здружениот труд во која е извршен стручниот надзор, како и до други заинтересирани органи, организации и заедници.

Организацијата на здружениот труд во која е извршен стручен надзор е должна да ги разгледа наодите во извештајот за извршениот стручен надзор и да презема соодветни мерки“.

Член 10

Член 12 се менува и гласи:

„Републичкиот завод за унапредување на домаќинството е должен да ја усогласи својата организација и работа со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

530.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 октомври 1977 година.

Број 06-2676

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“, број 45/72) во член 1 по зборовите: „користење на“, се додаваат зборовите: „определени права“ и се става запирка.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Заради остварување на еднакви права и обврски за граѓаните, организациите на здружениот труд и другите организации, кои произлегуваат од прописите за комуналните такси, општините своите прописи за комуналните такси ги усогласуваат со склучување на меѓуопштински договор.

Иницијатива за меѓуопштинско договарање покренуваат собранијата на општините, а може да покрене и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 3

Во член 4 став 1 во уводната реченица по зборовите: „за следниве“, се додаваат зборовите „определени права“ и се става запирка.

Во точка 1 зборовите: „секој истакнат натпис“ се заменуваат со зборовите: „секоја истакната фирма, односно назив“.

Во точка 2 по зборовите: „на лица во“, се додаваат зборовите: „градовите и населбите од градски карактер, бањските, климатските и“.

Во точка 9 зборот: „автомобили“ се заменува со зборовите: „моторни возила“, по зборот „општината“ се става точка и запирка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во точка 10 по зборовите: „друг простор“, се додаваат зборовите: „во градовите, населбите и населените места со цел за изложување предмети, приредување на изложби и други забавни приредби“.

Во став 3 во првиот ред зборовите: „истакнат натпис“ се заменуваат со зборовите: „истакната фирма, односно назив“, а во вториот ред зборовите: „фирма која“ се заменуваат со зборовите: „натпис кој“.

Член 4

Во член 5 по зборовите: „лице кое користи“, се додаваат зборовите: „определени права“ и се става запирка.

Член 5

Во член 6 се додава нов став, кој гласи:

„Висината на комуналните такси може да се утврдува во различни износи за одделни категории на обврзници или за одделни видови на права, предмети и услуги“.

Член 6

Во член 7 точка 2 по зборовите: „на државните органи“, се става запирка и се додаваат зборовите: „самоуправните интересни заедници, месните заедници“.

Точка 3 се менува и гласи:

„За привремен престој на лица во друго место за време на работни акции како членови на работни бригади, како и за користење на слободни површини за кампови и шатори од работните бригади“.

Во точка 6 заградата се брише, а на крајот, по зборовите: „и сл.“ се става записка и се додаваат зборовите: „освен дубокс апаратите“.

Во истиот член се додава нов став, кој гласи:

„Општината може да пропише ослободување од плаќање на комунална такса за одделни категории на обврзници“.

Член 7

Во член 8 став 1 зборовите: „во туристички место“ се бришат.

Член 8

Член 9 се менува и гласи:

„Обврската за плаќање на комунална такса настанува во моментот на користењето на правото, предметот или услугата за чие користење е пропишано плаќање на такса“.

Член 9

Во член 11 став 2 зборовите: „во туристичко место“ се бришат.

Член 10

Член 13 се менува и гласи:

„Комуналната такса од точките 1, 7 и 8 на член 4 од овој закон се плаќа во годишен износ.“

Органот за приходи на општината, според податоците од состојбата на 1 јануари секоја година за секој обврзник одделно со решение го утврдува износот на таксата што треба да ја плати.

Обврзниците на комуналната такса од став 1 на овој член се должни таксата да ја платат во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението“.

Член 11

По член 13 се додаваат пет нови членови, кои гласат:

„Член 13-а

Ако во текот на годината настанат услови за плаќање на комунална такса од членот 13 на овој закон, или настанат промени кои доведуваат до плаќање на такса во поголем износ, обврзникот на таксата е должен во рок од 15 дена за тоа да поднесе пријава до органот за приходи на општината.

Органот од став 1 на овој член со решение ќе ја утврди висината на таксата во годишниот износ и ќе го задолжи обврзникот да ја плати таксата во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Обврзникот на комуналната такса кој не ќе поднесе навреме пријава според став 1 од овој член, ќе се задолжи, покрај редовната такса, со зголемена такса од 30 отсто.

Член 13-б

Обврзниците на таксата од точка 6 на член 4 од овој закон се должни настанувањето на таксната обврска да го пријават на органот за приходи на општината во рок од 5 дена по приемот на одобрувањето за држење на музика.

Врз основа на пријавата, органот за приходи на општината ја утврдува таксата за времето за кое е одобрено држењето на музиката, за што му доставува решение на обврзникот.

Ако таксата се однесува за време покусо од еден месец, обврзникот е должен веднаш да ја уплати. Ако се однесува за повеќе од еден месец, таа се плаќа во еднакви месечни рати и тоа однапред, а најдоцна до 5-ти во месецот.

Член 13-в

Комуналната такса од точка 2 на член 4 непосредните даватели на услугите на сместувањето се должни да ја пресметаат и да ја наплатат од таксениот обврзник.

Неплатената такса од став 1 на овој член непосредните даватели на услугите на сместувањето се должни да ја уплатат на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство најдоцна во рок од 7 дена по истекот на месецот.

Член 13-г

Таксата од точка 5 на член 4 од овој закон се пресметува врз основа на пријавата од обврзникот, која се поднесува пред истакнувањето на рекламната, објавата односно огласот.

Таксата од став 1 на овој член мора да се плати веднаш.

Член 13-д

Начинот и роковите за плаќање на таксите од точките 3, 4, 9, 10 и 11 на член 4 од овој закон ги пропишува општината“.

Член 12

Во член 14 вториот ред, зборовите: „приватно-правните лица“ се заменуваат со зборовите: „граѓанските правни лица“.

По став 2 се додава нов став, кој гласи:

„Непосредниот давател на услугите на сместувањето кој комуналната такса не ќе ја уплати на односната сметка и во определениот рок од член 13-в, ќе плати камата од 0,1 отсто дневно од неплатениот износ на таксата“.

Член 13

По член 14 се додаваат три нови членови 14-а, 14-б и 14-в, кои гласат:

„Член 14-а

Непосредниот давател на услугите на сместувањето солидарно гарантира со таксениот обврзник за наплата на комуналната такса за привремен престој.

Член 14-б

Надзор над примената на овој закон и над прописите донесени врз основа на него врши органот за приходи на општината.

Кога при вршењето на надзор органот од став 1 на овој член утврди дека непосредниот давател на услугите на сместувањето не постапил според одредбите од член 13-в и член 14 став 3 на овој закон, ќе донесе решение со кое ќе ја утврди обврската заради наплата од непосредниот давател на услугите на сместувањето.

Решението од став 2 на овој член се доставува на извршување на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на непосредниот давател на услугите на сместувањето.

Член 14-в

Во поглед на облогот и наплатата на комуналните такси жалбената постапка, обновата на постапката и враќањето на комуналната такса се применуваат одредбите на Законот за даноците на граѓаните, доколку со овој закон не е поинаку определено“.

Член 14

Во член 15, став 1, точка 1, во вториот ред, по зборот „обврска“ записката се заменува со точка и записка а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По точка 1 се додава нова точка, која гласи: „2. не дозволи преглед на деловните книги, деловните и станбените простории или го попречува овластеното службено лице во вршењето на преглед со цел за прибирање податоци потребни за облог и наплата на комуналната такса“.

Досегашната точка 2 станува точка 3.

Член 15

По член 15 се додава нов член, кој гласи:

„Член 15-а

Непосредниот давател на услугите на сместувањето ќе се казни и за прекршок со парична казна од 200 до 2.000 динари ако од таксениот

обврзник во рокот и на начинот предвиден со член 13-в не ја наплати таксата за привремен престој.

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок непосредниот давател на услугите на сместувањето ако наплатената такса за привремениот престој не ја уплати на односната сметка.

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок од ставовите 1 и 2 на овој член и одговорното лице кај непосредниот давател на услугите на сместувањето“.

Член 16

Член 17 се менува и гласи:

„Општините ќе ги усогласат своите прописи за комуналните такси со одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 1977 година“.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

531.

Врз основа на член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 24 октомври 1977 година, го утврди пречистениот текст на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти.

Пречистениот текст на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти ги опфаќа: Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 40/72) и Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-2697

24 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ
(пречистен текст)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет можат да вршат угостителските и туристичките организации на здружениот труд.

Угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет можат да вршат и други организации на здружениот труд, ако ги исполнуваат условите пропишани со закон и со прописите донесени врз основа на закон.

Под угостителска дејност во смисла на овој закон се смета приготвувањето и давањето услуги за исхрана, приготвувањето и послужувањето со пијалаци и напивки и давањето услуги за сместување и кампирање.

Вршењето на угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани се уредува со посебен закон.

Член 2

Организациите на здружениот труд, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и државните органи можат да организираат, под услови определени со закон, давање угостителски услуги на членовите на нивните работни заедници, односно на членовите на организациите и здруженијата и на други лица.

Член 3

Општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните можат, заради остварување на своите цели, да посредуваат во туристичкиот промет за потребите на своите членови.

Член 4

За вршење угостителска дејност мора да бидат обезбедени минимални технички услови во поглед на изградбата, уредувањето и опремата на деловните простории пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

За вршење угостителска дејност мора да бидат обезбедени минимални здравствено-технички услови.

Лицата кои вршат работи на давање угостителски услуги мораат да ја имаат потребната стручна подготовка и да ги исполнуваат пропишаните здравствени услови.

Стручната подготовка што мора да ја имаат лицата кои вршат работи на давање угостителски услуги се определува со општиот акт на организацијата на здружениот труд која врши угостителска дејност.

Член 5

Организациите на здружениот труд кои вршат посредување во туристичкиот промет мораат да располагаат со соодветни работни простории, кои ќе одговараат на пропишаните минимално-технички и здравствено-технички услови, стручен кадар и определен минимум средства.

Стручната подготовка, што мора да ја имаат лицата кои вршат посредување во туристичкиот промет, се определува со општиот акт на организацијата на здружениот труд, односно со актот на другите учесници во посредувањето во туристичкиот промет.

Минимумот средства од став 1 на овој член го определува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 6

Одредбите од овој закон не се однесуваат на давањето услуги на исхрана и сместување во социјални, здравствени и училишни установи, како и на организации кои даваат услуги на исхрана и сместување, а што ги основа Сојузниот секретаријат за народна одбрана и други воени установи или единици.

ІІ. ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 7

Угостителска дејност вршат угостителски организации и други организации на здружениот труд кои ја вршат таа дејност како една од своите основни дејности (угостителско-туристички организации, земјоделско-прехранбени комбинати и други).

Угостителска дејност, во согласност со закон, можат да вршат, како споредна дејност, организациите на здружениот труд, ако вршењето на таа дејност е во непосредна врска со нивната основна дејност.

Член 8

Организацијата на здружениот труд која врши угостителска дејност, покрај приготвувањето и давањето услуги за исхрана, приготвувањето и послужувањето со пијалаци и давањето услуги на сместување, може да врши и други дејности што во-

обичаено се во врска со угостителската дејност, ако ги исполнува условите пропишани за вршење на тие дејности.

Организацијата на здружениот труд, во смисла на одредбите од став 1 од овој член може особено да се занимава со производство на прехранбени производи и пијалаци, да врши транспортни услуги и услуги на занаетчиска дејност, да продава стоки кои вообичаено се продаваат во угостителски организации, да организира или самата да врши дејности што служат за разонода и рекреација, како и да врши други работи вообичаени во угостителството и туризмот.

Член 9

Организацијата на здружениот труд која врши угостителска дејност, во рамките на дејностите од член 8 на овој закон, може да им врши услуги и на други организации и на граѓани, а своите производи може да ги продава под услови што важат за производните организации на здружениот труд.

Член 10

Предметот на работењето на организацијата на здружениот труд која врши угостителска дејност се определува со актот за нејзиното основање, согласно со обичаите во угостителството, а според начинот и видовите на угостителските услуги што ги дава.

Член 11

Како видови на угостителски објекти, според овој закон, се сметаат: хотелот, мотелот, пансионот, туристичката населба, преноќиштето, одморалиштето, кампот, ресторанот, експрес ресторанот, ресторанот за самопослужување, млечниот ресторан, народната кујна, Кебапчилницата, кафеаната, гостилницата, снек-барот, нокниот бар, чајдилницата, пивницата, бифето и диско-клубот.

Видот на угостителски објект се определува според видот на угостителската услуга што претезно се дава во тој објект.

Покрај видовите од став 1 на овој член може да има и други видови угостителски објекти, ако тие одговараат на обичаите во угостителството.

Член 12

Се овластува Комитетот за туризам и угостителство да донесе правилник за категоризација на сместувачките и други угостителски објекти.

Организацијата на здружениот труд своите угостителски објекти мора да ги распореди во категории според условите предвидени со правилникот од став 1 од овој член.

Член 13

Организациите на здружениот труд кои вршат угостителска дејност и самостојните угостители се должни:

- 1) угостителската дејност да ја вршат сообразно со одредбите на овој закон и обичаите во угостителството и да даваат угостителски услуги што спаѓаат во предметот на нивното работење;
- 2) да ги истакнат цените за сместување во секоја соба и во рецепцијата и на гостите да им овозможат увид во нив, како и да ги истакнат цените за храна, пијалаци и напиви на вообичаени ценовници во доволен број примероци, кои мора да им бидат достапни на гостите во секое време, а цените на другите услуги на начин достапен на гостите во просториите и просторите каде што се даваат таквите услуги;
- 3) да се придржуваат за истакнатите, односно објавените цени;
- 4) за секоја извршена услуга да издадат блок-регистар од касата, или сметка, со евидентен број и задржување на копие;
- 5) да донесат нормативи за трошењето на прехранбени производи за одделни услуги на исхрана и тие услуги да ги даваат во количество и квалитет кој одговара на нормативите;

6) навремено да одговараат на барањето за резервација на сместување и пансион и да ја извршат прифатената резервација спрема договорените услови;

7) секоја година да доставуваат податоци за цените на услугите за сместување и за пансионот за идната година до надлежната организација за издавање ценовници за надворешен пазар, во рокот што ќе го одреди таа.

Одредбите од овој член нема да се применуваат за давање на угостителски услуги во објекти наменети за одмор на деца и младинци, како и при давањето угостителски услуги на лица од членовите 19 и 20 од овој закон, доколку тие не даваат услуги и на трети лица.

Точка 7 од овој член нема да се применува на самостојните угостители.

Собранието на општината може бифињата и кебапчилниците (киосците) на одделни подрачја да ги ослободи од обврската од точка 4 став 1 од овој член, освен во случаите кога потрошувачот ќе побара сметка.

Член 14

Организациите на здружениот труд кои вршат угостителска дејност можат да даваат угостителски услуги и надвор од своите деловни простории во случај на собири и пригодни прослави и слично.

Општината ги пропишува минималните здравствено-технички услови од став 1 на овој член.

Член 15

Едноставни угостителски услуги може да се даваат и амбулантно.

Амбулантно може да се послужуваат јадења во конфекционирани состојба, пијалаци, напиви и сладолед во оригинално пакување, кафе и друго, сообразно со хигиено-техничките услови.

III. ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ

Член 16

Како посредување во туристичкиот промет, според овој закон, се сметаат: организирањето и спроведувањето на туристички патувања и излети во земјата и во странство, давањето во закуп пловни објекти и услуги со пловни објекти за спорт и разонода, работите на развивање и организирање посебни видови туризам (здравствен, ловен и други); давањето под закуп возила; вршењето услуги со туристички водичи; продавањето и посредувањето при продажба на угостителски и други туристички услуги; посредувањето при осигурување на патници и туристи; менувачките работи; работите околу издавање соби во домаќинствата; продавањето влезници за спортски, културни и други приредби, како и продавањето туристичка литература и друга стока што вообичаено се продава во туристичкиот промет.

Член 17

Предметот на работењето на организациите на здружениот труд кои вршат посредување во туристичкиот промет мора да биде определен со актот за основање, согласно со прописите и обичаите во туризмот, со тоа што работите наведени во член 16 од овој закон мора да бидат поименично наведени.

Член 18

Организациите на здружениот труд можат да вршат посредување во туристичкиот промет во свое име и за своја сметка, во свое име и за туѓа сметка, или во туѓо име и за туѓа сметка и да застапуваат други фирми во вршењето на посредувањето во туристичкиот промет.

IV. ДАВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА

Член 19

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, државните органи и здруженијата на граѓаните, како и општествено-политичките и другите општествени организации можат да имаат ресторан, одморалиште, експрес-ресторан, ресторан за самопослужување и бифе заради давање угостителски услуги на вработените, односно на членовите на здруженијата.

Објектите во кои се даваат услуги од став 1 на овој член, освен одморалиштата, мора да се наоѓаат во кругот на работните простории, а надвор од тој круг можат да се наоѓаат само по одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за туризам и угостителство.

Член 20

Во одморалиштата можат да им се даваат услуги за сместување и исхрана и на членовите на семејствата на вработените кои живеат во заедничко домаќинство, пензионирани работници и членови на нивните семејства кои живеат во заедничко домаќинство.

Одморалиштата можат да им даваат угостителски услуги и на вработените во други организации, доколку за тоа е склучен договор меѓу основачот на одморалиштето и соодветната организација.

По исклучок од став 1 од овој член одморалиштата можат да им даваат угостителски услуги и на трети лица, ако тоа е предвидено со актот за нивното основање.

Член 21

Објектите од членовите 19 и 20 од овој закон мора да ги исполнуваат минималните технички услови, а одморалиштата и минималните и техничките услови предвидени за угостителските објекти за сместување.

Одморалиштата кои им даваат услуги за сместување и на трети лица мора да ги исполнуваат условите на одделна категорија, предвидена со прописите за категоризација на угостителските објекти за сместување.

Член 22

Двајца или повеќе основачи можат спогодбено да организираат заедничко давање угостителски услуги за нивните членови, како и заедничко вршење на одделни работи или служби во врска со давањето на тие услуги.

Односите меѓу основачите од став 1 од овој член се уредуваат со договор.

Член 23

На домовите и куќите на планинарски друштва, летувалиштата наменети за одмор на деца и младина, или на закупените легла во домаќинствата, што служат за повремено организирање на одмор, ќе се применуваат само одредбите од овој закон и од другите прописи што се однесуваат на обезбедувањето на здравствено-техничките услови.

Член 24

Распоредот, почетокот и завршувањето на работното време, како и можноста за работа подолга од одреденото работно време го утврдува собрание-то на општината.

V. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, УРЕДУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ И ТУРИСТИЧКИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 25

Прописите за изградба на инвестиционите објекти се применуваат и на изградбата на угостителските објекти.

Член 26

Угостителските и туристичките објекти мораат да ги исполнуваат следниве општи минимални услови: да имаат инсталација за вода за пиење и за техничка употреба, санитарен јазол, осветление, пристапен пат, фирма за видот и името на објектот, телефон, доколку има телефонска врска со местото, и соодветна опрема за отпадоци.

Во местата каде што нема водовод, канализација или електрична мрежа, снабдувањето со вода, истечувањето на водата, измивањето на клозетот, како и осветлувањето ќе се врши во согласност со санитарните и противпожарните прописи.

Член 27

Угостителските и туристичките објекти за сместување, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следниве посебни минимални услови:

— да имаат соодветни уреди за капење и загревање вода;

— да имаат рецепција;

— да имаат најмалку една заедничка просторија за дневен престој на гостите;

— собите мора да бидат суви и светли — соба со едно легло мора да има најмалку 8 м² површина, соба со 2 легла најмалку 12 м², а соба со три и повеќе легла, за секое легло најмалку по 5 м² површина.

Ако собите се опремени со вградени ормани — плакари, со одвоен простор за миене и слично, површината на собите може да биде и помала од 8 односно 12 м² но не помала од 6,5 односно 10 м².

Објектите за сместување што имаат четири или повеќе ката мора да имаат лифт за гостите.

Објектите за сместување наменети за гости со специфични потреби (ловци, риболовци, скијаши и друго) да имаат посебен простор за чување кучиња, соодветни реквизити и др.

Член 28

Угостителските објекти за исхрана, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следниве посебни минимални услови: да имаат работни простории за приготвување на храната, гардероба, уреди и опрема за работа, за чување на прехранбените артикли и за разладување на храната, како и просторија за послужување.

По исклучок од став 1 на овој член киосците, бифињата, кафеаните и кебапчилниците со големина од 10 м² не мораат да имаат гардероба, клонет и телефон, а киосците и кебапчилниците и просторија за послужување.

Член 29

Угостителските објекти за разонода, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следниве посебни минимални услови: да имаат гардероба, просторија за послужување, уреди и опрема за работа, за разладување на пијалаци и храна и просторија за приготвување храна.

VI. УПРАВНИ МЕРКИ

Член 30

Ако просториите во кои се врши угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет не ги исполнуваат пропишаните минимални технички услови во поглед на уредувањето и опремата, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци, одредувајќи го и рокот во кој мора да се отстранат тие недостатоци.

Ако во одредениот рок не бидат отстранети недостатоците, поради што не е можно правилно вршење на угостителската дејност и посредувањето во туристичкиот промет, надлежната инспекција ќе донесе решение за забрана на вршењето на таа дејност.

Ако недостатоците на здравствено-техничките услови се такви да можат да предизвикаат тешки последици на здравјето или животот на корисникот на услугите, надлежниот орган на инспекцијата веднаш ќе донесе решение за забрана на користењето на просториите, уредите или опремата наменета за вршење угостителска, односно туристичка дејност.

Член 31

Ако угостителскиот објект не ги исполнува условите на категоријата во која е распореден, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе му забрани да работи како угостителски објект од таа категорија.

Член 32

Применувањето на мерките од член 33 и 34 од овој закон не го исклучува применувањето на другите управни мерки предвидени со други прописи, како и примената на казнените одредби од овој закон и другите прописи.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд, или друго правно лице, ако:

1) врши угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет без пропишано одобрение или угостителска дејност и посредување со туристичкиот промет што според својот предмет на работењето, односно според прописите, нема право да ја врши (членовите 7, 8, 9 и 10);

2) ако не ги распореди угостителските објекти во категорија (член 12);

3) ако работи под категорија за која не ги исполнува условите на односната категорија предвидени со прописите за категоризација на објектите;

4) ако во објектите за сместување издава поголем број легла од пропишаните со прописот за категоризација на тие објекти без согласност на корисникот на собата.

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 100 до 1.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, или друго правно лице.

Член 34

Со парична казна од 200 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд, или друго правно лице, ако:

1) деловните простории во кои врши угостителска дејност и посредување во туристичкиот промет не одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредувањето или опремата, или на пропишаните здравствено-технички услови (член 4 ставовите 1 и 2 и член 5 став 1);

2) за вршење угостителски услуги и посредување во туристичкиот промет користи лице кое не ја исполнува стручната подготовка пропишана со општиот акт на организацијата на здружениот труд и не ги исполнува пропишаните здравствени услови (член 4 став 3 и 4 и член 5 став 2);

3) врши угостителска дејност спротивно на одредбите на овој закон и обичаите во угостителството и дава угостителски услуги што не спаѓаат во предметот на неговото работење (член 13 став 1, точка 1).

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, или друго правно лице.

Член 35

Со парична казна од 100 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд која врши угостителска дејност и самостојниот угостител, ако:

1) не постапува во согласност со член 13 точка 2;

2) не се придржува за истакнатите, односно објавените цени (член 13 точка 3);

3) за секоја извршена услуга не издава блок-регистар од касата или сметка, со евидентен број и задржување на копието (член 13 точка 4);

4) не донесе норматив за трошење на прехранбените производи за одделни услуги на исхраната и тие услуги не ги дава во количества и квалитет кој одговара на нормативите (член 13 точка 5);

5) навремено не одговори на барањето за резервација и пансион и не ја изврши прифатената резервација според договорените услови (член 13 точка 6);

6) не и достави податоци за цените за сместување и пансион за наредната година на овластената организација за издавање ценовници, во рокот што го одредила таа организација (член 13 точка 7);

7) објектите на основачите, освен одморалиштата не се наоѓаат во кругот на работните, односно општествените простории (член 19 став 2);

8) одморалиштата им даваат услуги на трети лица, без да е предвидено тоа со актот за нивното основање (член 20 став 3);

9) работи надвор од одреденото работно време (член 24).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Се овластува Комитетот за туризам и угостителство во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој закон да донесе поблиски прописи за минималните технички услови за изградбата, уредувањето и опремувањето, одделно за секој вид угостителски објект за сместување, исхрана и разонода.

532.

Врз основа на член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 27/77), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 24 октомври 1977 година, го утврди пречистениот текст на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги.

Пречистениот текст на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги ги опфаќа: Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72), Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73, 17/74, 30/74, 19/75, 22/75, — исправка, 34/73, 39/76 и 27/77), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 09-2699

24 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Посебниот данок на промет на производите и посебниот данок на надоместоците за услугите (во натамошниот текст: посебен данок на промет) се плаќа според одредбите на сојузниот Закон за оданочување на производите и услугите во прометот, на овој закон и на одлуките на општините со кои се воведува посебниот општински данок на промет.

Член 2

Со овој закон се уредува и начинот на утврдување на даночната обврска, евидентирањето, пресметувањето и плаќањето, контролата на пресметувањето и плаќањето, како и роковите за плаќање на основниот и посебниот данок на промет за граѓаните и граѓанско-правните лица (во натамошниот текст даночни обврзници — граѓани).

II. ПОСЕБЕН РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Член 3

Посебниот републички данок на промет се плаќа на производи и услуги определени со Тарифата, која е составен дел на овој закон.

Со Тарифата од став 1 на овој член се утврдуваат и стапките на посебниот републички данок на промет.

Член 4

Посебниот републички данок на промет не се плаќа на прометот на употребувани предмети, освен на прометот на употребувани предмети од злато и од други благородни метали и прометот на природни скапоцени камења и природен бисер, што ќе го изврши граѓанин непосредно, ако со овој закон не е поинаку одредено.

III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ОБВРСКА, ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И КОНТРОЛА И РОКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОСНОВНИОТ И ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ ОД ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ — ГРАЃАНИТЕ

Член 5

Даночните обврзници — граѓаните данокот на промет го плаќаат: како данок по одбивање или според стварно остварениот промет на производите, односно услугите.

По исклучок, данокот на промет се плаќа и во паушален износ.

Член 6

Даночните обврзници — граѓаните кои вршат угостителска дејност, пресметуваат и плаќаат посебен данок на промет на алкохолните пијалаци според набавените количества, односно набавната вредност на тие пијалаци.

Член 7

Даночните обврзници — граѓаните данокот на промет го плаќаат според местото во кое е извршен прометот на производите, односно услугите.

Член 8

Данокот на промет по одбивање го плаќаат даночните обврзници — граѓаните кои и данокот од личен доход го плаќаат по одбивање.

Член 9

Пресметувањето и плаќањето на данокот на промет по одбивање го врши исплатителот при исплатата на надоместокот и тоа одделно за основниот одделно за посебниот републички и одделно за посебниот општински данок на промет.

Исплатителот од став 1 на овој член е должен пресметаниот и наплатениот данок на промет да го уплати во рок од 7 дена од денот на извршената исплата на надоместокот.

Член 10

Данокот на промет според стварно остварениот промет го плаќаат даночните обврзници — граѓаните кои и данокот од личен доход на граѓаните го плаќаат според стварно остварениот доход.

Даночните обврзници од претходниот став се обложуваат со данок на промет според состојбата искажана во даночната пријава, односно во работната книга, доколку таа уредно е водена и прометот во неа правилно е искажан.

За конечната пресметка на данокот на промет, даночните обврзници од став 1 на овој член се должни на органот за приходи на општината на чие подрачје се плаќа данокот на промет да му поднесат даночна пријава до крајот на јануари во годината во која се врши облог за прометот остварен во изминатата година.

Со даночната пријава од став 3 на овој член, даночните обврзници поднесуваат и конечна пресметка што се изготвува врз основа на податоците за наплатениот надоместок од продадените производи, односно за извршените услуги и тоа со состојба на 31 декември во годината за која се врши облогот.

Во пресметката од ставот 4 на овој член се внесуваат податоци одделно за посебниот општински данок на промет, како и одделно за данокот на промет на производи и одделно за данокот на надоместоците за услугите.

Член 11

Ако органот за приходи на општината утврди дека работната книга на даночниот обврзник — граѓанинот од член 8 на овој закон не е уредно водена, или во неа не е искажан целиот промет што треба да го искаже, или прометот искажан во книгата е во очигледен несразмер со обемот на работењето на даночниот обврзник, ќе го утврди прометот и ќе изврши пресметување на данокот на промет врз основа на други податоци со кои располага.

Член 12

За даночните обврзници од член 10 на овој закон, кои според прописите за даноците на граѓаните не се должни да водат работни книги, пресметувањето и наплатувањето на данокот на промет, како и поднесувањето на даночните пријави ќе се врши според тие прописи.

Член 13

Даночните обврзници — граѓаните кои повремено вршат промет со производи, односно услуги, освен обврзниците на данокот на промет по одбивање, се должни да го пријават секој поединечно извршен промет во рок од 15 дена од денот на извршувањето на прометот.

Член 14

На самостоен занаетчија — производител, при пресметувањето на данокот на промет, со прописи на општината може да му се одбие основниот и посебниот данок на промет на производите за материјалите од кои се изработени тие производи, ако:

- 1) редовната дејност му е регистрирана претежно како производна,
- 2) води работни книги за кои е утврдено дека се уредно водени и дека прометот во нив е правилно искажан,
- 3) производите за кои се бара одбивање на данокот на промет му се продадени непосредно на крајниот потрошувач и
- 4) данокот на промет, за кој се бара одбивање, е платен, што се утврдува со фактура или со друга соодветна исправа.

При утврдувањето на износот на платниот основен, односно посебен, данок на промет на употребениот материјал кој треба да се одбие, органот за приходи на општината ќе ги земе предвид и утврдените, односно вообичаените нормативи за потрошокот на тие материјали, ценејки ја исправноста на доказите поднесени од даночниот обврзник.

Член 15

Даночните обврзници — граѓаните во општината во која се обложуваат со данок од личен доход на граѓаните во паушален износ, го плаќаат и данокот на промет во паушален износ.

Даночниот обврзник од ставот 1 на овој член за извршениот промет на подрачјето на други оп-

штини данокот на промет го плаќа според стварно остварениот промет.

Член 16

Висината на паушалниот износ на данокот на промет ја пропишува општината по групи или по одделни дејности, или одделни струки од иста дејност.

Општината може да пропише различни паушални износи на данокот на промет во зависност од бројот на жителите на местото каде што се врши дејноста, како и според други околности што имаат влијание врз обемот на прометот.

Ако во исто место за исти дејности постојат значителни разлики во обемот на прометот, општината може да пропише и граници во чии рамки се утврдува паушалниот износ.

Член 17

Даночните обврзници од член 15 на овој закон се должни до крајот на јануари во годината за која се врши облогот на органот за приходи на општината да му поднесат пријави со податоци за прометот што би го оствариле во таа година.

Висината на паушалниот износ на данокот на промет за одделен даночен обврзник — граѓанин ја утврдува органот за приходи на општината според мерилата пропишани со одлука на општината (член 13 од овој закон) и податоците од даночната пријава.

Органот за приходи на општината паушалниот износ на данокот ќе го утврди одделно за основниот, одделно за посебниот републички и одделно за посебниот општински данок на промет.

Член 18

Даночните обврзници од член 10 на овој закон се должни данокот на промет да го платат, и на органот за приходи на општината на чие подрачје се плаќа данокот на промет да му поднесат доказ за платениот данок на промет најдоцна до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

Даночните обврзници од членовите 12 и 15 на овој закон се должни данокот на промет да го плаќаат во роковите и на начинот утврден со прописите за даноците на граѓаните.

Член 19

Ако данокот на промет е наплатен во општината на чие подрачје даночниот обврзник нема деловно седиште, односно живеалиште, органот на управата на таа општина, односно исплатителот на надоместокот од член 8 на овој закон, е должен на органот на општината надлежен за облог со данокот од личен доход да му достави податоци за остварениот промет на неговото подрачје и за пресметаниот и уплатениот данок на промет.

Податоците од став 1 на овој член органот за приходи е должен да ги доставува двапати годишно и тоа 30 дена по истекот на секое полугодие, а исплатителот во рок од 7 дена од денот на исплатата.

Член 20

Контролата над пресметувањето и плаќањето на данокот на промет од страна на даночните обврзници — граѓани ја врши општинскиот орган на управата за приходи на општината на чие подрачје се плаќа данокот на промет.

Органот од став 1 на овој член при вршењето на контролата е овластен да ги прегледа сите работни книги, деловните и помошните простории, техничките уреди, како и сите финансиски документи на даночниот обврзник.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член е должен, по барање од органот, да ги даде сите податоци со кои располага, а кои можат да бидат од влијание за правилен облог со данокот.

Член 21

Даночните обврзници од членовите 10 и 15 на овој закон кои даночната пријава нема да ја под-

несат во одредениот рок, ќе платат данок зголемен за 10 отсто од обложениот износ, а најмалку 100 динари.

Даночните обврзници од претходниот став кои не поднеле пријави ниту во дополнителниот рок одреден по писмената покана што им е доставена, ќе платат данок зголемен за 20 отсто од обложениот износ, а најмалку 500 динари.

Даночните обврзници од член 13 на овој закон кои даночната пријава нема да ја поднесат во рок од 15 дена од денот на извршувањето на прометот, ќе платат данок зголемен за 20 отсто од обложениот износ, а најмалку 100 динари.

Даночниот обврзник нема да го плати зголемениот данок според ставовите 1, 2 и 3 на овој член, ако најдоцна во рокот одреден за поднесување на жалба против решението за облог не му поднесе на органот за приходи на општината доказ дека пријавата не ја поднел поради виша сила (елементарни непогоди, тешка болест на обврзникот и слично).

Член 22

Во поглед на присилната наплата, прокнижувањето, жалбите, обновата на постапката, евидентирањето на побарувањата, начинот на исплата на побарувањата, гаранството, враќањето, застареноста на данокот на промет сообразно се применуваат одредбите на Законот за даноците на граѓаните, а во поглед на прекршоците ќе се применуваат одредбите на членовите 54 и 55 од Законот за оданочувањето на производите и услугите во прометот.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за воведување републички данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“ бр. 16/72).

ТАРИФА ЗА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Тарифен број 1

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка се плаќа посебен републички данок на промет на производи по стапка од 4,5 отсто.

Не се плаќа посебен републички данок на промет на производи според овој тарифен број на:

1) производите за кои во оваа тарифа се предвидени посебни стапки,

2) производите за кои со Законот за оданочување на производите и услугите во прометот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/72) и со овој закон, односно со Тарифата се предвидени даночни ослободувања,

3) сода-водата и минералната вода.

Тарифен број 2

На прометот на моторни возила и пловни објекти на моторен погон се плаќа посебен републички данок на промет на производи по стапка од 6 отсто, а за патничките автомобили од 4 отсто.

Даночната стапка од став 1 на овој тарифен број се намалува за стапката на посебниот општински данок на промет на производи што е пропишана за овие производи, со тоа што не може да биде помала од 3 отсто, а за патнички автомобили од 1 отсто.

ЗАБЕЛЕШКА:

— Посебен републички данок на промет на производи по овој тарифен број се плаќа и на моторните возила што ги увезуваат граѓаните и граѓанско-правните лица. Во овој случај посебниот

данок го плаќа граѓанинот, односно граѓанско-правното лице, во местото на своето живеалиште, односно седиште.

Тарифен број 3

Посебен републички данок на промет на производи се плаќа по стапка од 6 отсто на прометот на:

- 1) телевизори во боја,
- 2) стерео-радио приемници и стерео-грамофони и магнетофони,
- 3) грамофонски плочи,
- 4) музички ормани (кабинети),
- 5) мотори за бродови и чамци со јачина над 9 КС,
- 6) фотографски апарати, чија малопродажна цена без данокот на промет е поголема од 2,50 динари парче,
- 7) фото-камери и кино-проектори,
- 8) машини за пишување, чија малопродажна цена без данокот на промет е поголема од 2.000 динари парче,
- 9) надворешни и внатрешни гуми за патнички возила,
- 10) украсна стока,
- 11) рачни и џебни часовници, чија малопродажна цена без данок на промет е поголема од 200 динари парче,
- 12) парфимериски, козметички и тоалетни препарати од тарифен број 3 точка 306 од Царинската тарифа, освен прашоците и пастите за заби и лосиони за уста,
- 13) природни скапоцени камења и природен бисер и предмети изработени од тие камења и бисери и
- 14) кожа од рептилии (змии, гуштери, крокодили) и благородни и фини крзна и производи од тие кожи и крзна (облеки, обувки и др.).

Тарифен број 4

На прометот на алкохолните и на вештачките безалкохолни пијалаци се плаќа посебен републички данок на промет на производи, и тоа:

1. На прометот на алкохолните и на вештачките безалкохолни пијалаци произведени од 50 отсто и повеќе домашни сировини во вредности:

- природно вино, ракија и вињак 4 отсто,
- пиво и други алкохолни пијалаци 12,5 отсто,
- вештачки безалкохолни пијалаци 4 отсто.

2. На прометот на алкохолните и на вештачките безалкохолни пијалаци од сите видови произведени со помалку од 50 отсто домашни сировини, сметано по вредности 30 отсто.

Тарифен број 5

На прометот на книги и други публикации се плаќа посебен републички данок на промет на производи по стапка од 35 отсто.

Посебен републички данок на промет на производи од став 1 на овој Тарифен број не се плаќа на прометот на: книги, брошури и други публикации, грамофонски плочи, снимени магнетофонски и видео-касети и снимени магнетофонски и магнетни ленти — од областа на науката, уметноста, културата, образованието и воспитувањето, стручни публикации, информативен печат, филмови за настава и каталози и книги на музеи, ликовни галерии и изложби.

Мислење за тоа дали се во прашање производи од став 2 на овој Тарифен број е должен да прибави издавачот, односно увозникот од републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата пред пуштањето на тие производи во прометот.

За публикации издадени во другите социјалистички републики, односно социјалистичките автономни покраини, што се наоѓаат во прометот на територијата на Социјалистичка Република Македонија важи мислењето издадено од надлежниот орган на соодветната република, односно покраина.

Тарифен број 6

На продадени билети за кино-претстави се плаќа посебен републички данок на надоместок за услуги по стапка од 17 отсто, а за филм прикажан на лента од 16 мм по стапка од 7 отсто.

Не се плаќа данок, по овој тарифен број, кога филмот се прикажува во образовни и научни установи и со подвижен кинопроектор.

ЗАБЕЛЕШКА:

— Даночната основица на данокот по овој тар. број претставува цената за секој продаден билет.

Тарифен број 7

На менични кредити се плаќа посебен републички данок на надоместок за услуги, и тоа:

Износ на меничниот кредит во динари			Динари
	до	100	0,20
над 100	до	150	0,30
над 150	до	200	0,40
над 200	до	300	0,50
над 300	до	500	0,75
над 500	до	750	1,10
над 750	до	1.000	1,50
над 1.000	до	1.500	2,00
над 1.500	до	2.000	3,00
над 2.000	до	3.000	4,00
над 3.000	до	5.000	6,00
над 5.000	до	7.500	10,00
над 7.500	до	10.000	15,00
над 10.000	до	15.000	20,00
над 15.000	до	25.000	30,00
за секои натамошни 100 динари			0,20

ЗАБЕЛЕШКА:

1. На меничните кредити што гласат во странска валута данокот се плаќа на износот на меничниот кредит во динари, по курсот кој важи во моментот на настанувањето на даночната обврска.

2. На мениците издадени во странство, а плативи во Југославија, по кои веќе е платен данок, односно такса, според странските прописи, се плаќа данок во износ од 10 динари на меничниот износ. Ако на мениците не е платен данок, односно такса, според странските прописи, се плаќа данок според овој тар. број.

На мениците издадени во странство, а плативи во Југославија, даночен обврзник е меничниот доверител, а данокот се плаќа при откупот на меницата од домашната банка.

3. На меници издадени во странство, а плативи во странство или во Југославија, ќе се плати данок според овој тарифен број ако по тие меници се бара интервенција на наши органи, без оглед на тоа дали на таквите меници е веќе платен данок или такса според странските прописи, па и во случаите од точка 2 на став 1 на оваа забелешка.

4. На меници издадени во Југославија данокот се плаќа исклучиво со употреба на пропишани менични бланкоти од единствено издание, и тоа во моментот на издавањето на меницата.

За менични кредити над 25.000 динари претходно треба да се доплати данокот според овој тарифен број на износ над 25.000 динари кај Народната банка која доплатата на данокот ќе ја потврди на меничниот бланкет пропишан за сумата од 15.000 до 25.000 динари и на него ќе ја означи новата менична вредност за која меничниот бланкет важи по доплатувањето на данокот.

За мениците што се издаваат во Југославија врз основа на меѓудржавни кредитни спогодби и на кредитни спогодби на југословенските организации на здружениот труд со странски финансиски лица, употребата на пропишаниот меничен бланкет не е задолжителна, па меницата може да биде пополнета и на странски јазик. Во тој случај, данокот според овој тарифен број мора да го наплати домашната банка, најдоцна при откупот на меницата.

5. Единствени менични бланкети издава Народната банка на Југославија.

Во поглед на изработката, продажбата на замената на меничните бланкети, согласно важат прописите за изработката, продажбата и замената на административните таксени марки.

6. За меничните кредити дадени во Југославија на општествени правни лица, како и за менични кредити за изградба на станови или за купување на новоизградени и уште неуселиви станови од организацијата на здружениот труд што ги произведува за пазар, данокот според овој тарифен број се плаќа со употреба на бланкет определен за вредност од 1.000 до 1.500 динари, без оглед на висината на меничниот кредит.

7. Меничните бланкети од емисиите пред влегувањето во сила на овој закон можат да се користат до 31 декември 1974 година.

533.

Врз основа на член 32 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства („Службен весник на СРМ“, број 30/77), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 24 октомври 1977 година, го утврди пречистениот текст на Законот за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани.

Пречистениот текст на Законот за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани ги опфаќа: Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства („Службен весник на СРМ“, бр. 37/73 и 16/74 — исправка) и Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење угостителска дејност со личен труд и сопствени средства („Службен весник на СРМ“, број 30/77) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-2698

24 октомври 1977 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ (пречистен текст)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Вршењето угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, како и вршењето услуги за сместување и исхрана од страна на домаќинствата се уредува со одредбите на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и минималните технички услови на угостителските објекти, со овој закон и со прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Работните луѓе можат со личен труд и свои средства да вршат угостителска дејност (самостојни угостители) под услови определени со овој закон.

За вршењето на угостителска дејност самостојните угостители основаат угостителски дуќан.

Самостојните угостители имаат во начело иста општествено-економска положба и во основа исти права и обврски како и работните луѓе во организациите на здружениот труд.

Член 3

Самостојните угостители можат да го здружуваат својот труд и своите средства на трудот заради вршење на угостителска дејност во заеднички угостителски дуќан.

Член 4

Самостојните угостители можат да го здружуваат својот труд и средства со трудот на другите работници во договорни организации на здружениот труд на начин и под услови определени со овој закон.

Самостојните угостители можат, на начин и под условите определени со овој закон, да го здружуваат својот труд и средства, да се поврзуваат со организациите на здружениот труд во разни облици на кооперација и да склучуваат договори за меѓусебна соработка.

Член 5

По исклучок, самостојните угостители можат да користат дополнителен труд на ограничен број на други лица кога е тоа оправдано поради природата на дејноста што ја вршат, ако за тоа постојат општествени потреби и ако се исполнети и другите услови определени со овој закон. Дополнителниот труд на други лица не може да се користи на начин и под услови кои би овозможувале присвојување на вишокот на трудот на овие работници.

Член 6

Самостојните угостители имаат право на сопственост на средствата за работа и на деловните простории кои одговараат на економската и техничката природа за вршење на нивните дејности со личен труд, во границите и под условите определени со закон.

Самостојните угостители од став 1 на овој член кои основаат договорна организација на здружениот труд или се здружуваат на некој друг, со овој закон определен начин, имаат право на сопственост над средствата и работните простории што ги вложиле во таа организација како и на други права во границите и под условите определени со закон.

Член 7

Во сите облици на здружување на трудот и средствата предвидени со овој закон сообразно ќе се применуваат начелата за управување и работење на организациите на здружениот труд, ако со овој закон не е поинаку определено.

ІІ. УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАН НА САМОСТОЕН УГОСТИТЕЛ

Член 8

Угостителски дуќан може да врши една или повеќе видови на угостителски услуги.

Како видови на угостителски услуги, во смисла на овој закон, се сметаат исхраната, сместувањето и точењето на алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Член 9

Предметот на работење на угостителскиот дуќан се определува, според обичаите во угостителството по видови на угостителски услуги и начинот на вршење на тие услуги.

Самостојните угостители можат да основаат: хотел, пансион, ноќевалиште, ресторан, гостилица, народна кујна, кебапчилица, чајдилница и бифе. Видот на угостителскиот дуќан се утврдува според угостителските услуги што дуќанот претежно ги врши.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите по туризмот и угостителството може да издаде одобрение за основање диско-клуб во одделни подрачја и да пропише додатни технички и други услови за работа на тој објект.

Член 10

Угостителски дуќан што врши услуги за смесување и пансион може да има најмногу 20 легла.

Член 11

Угостителскиот дуќан може, без посебно одобрение, да врши дополнително и други дејности кои се во врска со неговата основна дејност, а се вообичаени во угостителството (продавање на преработки на тутун, кибрит, разгледници, сувенири, издавање на чамци и чадори под наем), организирање на забави, како и непосредно вршење на забавни и слични дејности кои служат за разонода и рекреација на гостите (издавање на спортски реквизити и сл.).

Угостителскиот дуќан не може, во рамките на дополнителната дејност, да врши услуги и на трети лица.

Член 12

Угостителскиот дуќан работи врз основа на одобрение.

Член 13

Самостојниот угостител самостојно и трајно ја врши угостителската дејност што е предмет на работењето на угостителскиот дуќан.

Самостоен угостител може да врши угостителска дејност и само за определено време во текот на годината (за време на туристичката сезона и сл.).

Член 14

Угостителски дуќан може да основа лице што ги исполнува следниве услови:

- 1) да е деловно способно;
- 2) да има пропишана стручна подготовка најмалку на квалификуван угостителски работник, или да е стручно оспособено за вршење на угостителската дејност и да ги исполнува општите здравствени услови;
- 3) да е државјанин на СФРЈ;
- 4) да не му е забрането самостојно вршење на угостителска дејност со правосилна судска пресуда или со решение за прекршок, односно да не е осудуван за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на СФРЈ, стопанството и единството на југословенскиот пазар и кривични дела против другите општествени вредности предвидени со члените 245, 246, 251 и 252 од КЗ на СФРЈ;
- 5) тоа или член на неговото потесно семејство, што живее во заедничко домаќинство, да немаат угостителски дуќан на територијата на СФРЈ;

6) да има деловни простории кои одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите, опремата и здравствено-техничките услови пропишани за определениот вид на угостителски дуќан;

7) да не е во работен однос и да не врши друга самостојна дејност;

8) да ги исплатило стасаните придонеси и даноци.

Како член на потесното семејство, во смисла на точка 5 од овој член, се сметаат: брачниот другар, децата, посвоениците, родителите и посвоителите, ако живеат во заедничко домаќинство со лицето што основа, односно има угостителски дуќан.

Член 15

Одобрение за основање на угостителски дуќан издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството.

Одобрението особено содржи:

- а) личното име на самостојниот угостител;
- б) видот на угостителската дејност што ќе биде предмет на работа на угостителскиот дуќан, односно видот на угостителскиот дуќан;
- в) деловното седиште на угостителскиот дуќан;
- г) обврската угостителскиот дуќан да почне со работата во рок од 6 месеци;

д) означување дали угостителските услуги се вршат во текот на целата година или само во определено време (сезонски или слично).

Ако се основа заеднички угостителски дуќан, одобрението за основање мора да ги содржи личните имиња на сите основачи.

Член 16

Издавањето на одобрение за основање на угостителски дуќан не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Ако одобрението за основање на угостителски дуќан се издаде на лице чие место на живеење е на подрачјето на друга општина, органот на управата надлежен за работите на угостителството е должен, во рок од 8 дена од издавањето на одобрението, да го извести органот на управата надлежен за работите на угостителството на таа општина.

Член 17

Секое угостителски дуќан мора да биде запишан во регистарот на угостителските дуќани.

Регистарот го води општинскиот орган на управата што го издало одобрението.

Уписот на угостителскиот дуќан во регистарот се врши по службена должност, во рок од 10 дена од денот на издавањето на одобрението за основање на угостителски дуќан.

Со запишувањето во регистарот угостителскиот дуќан се смета за основан.

Се овластува Комитетот за туризам и угостителство да го пропише начинот на водењето и образецот на регистарот.

Член 18

Стручната подготовка се докажува со свидетелство за завршено угостителско училиште и положен завршен испит, односно со свидетелство за положен стручен испит за квалификуван работник од угостителска струка.

Стручната оспособеност се утврдува со проверување од страна на посебна комисија, доколку кандидатот има завршено основно образование според наставната програма која важела во времето на неговото школување.

Комитетот за туризам и угостителство, во согласност со Републичкиот секретаријат за труд, а по претходно добиено мислење од Стопанската комора на Македонија, ја пропишува програмата и начинот на проверување на стручната оспособеност, како и составот на комисијата.

Член 19

Угостителскиот дуќан задолжително има свое деловно седиште.

Угостителскиот дуќан може да има само едно деловно седиште.

Како деловно седиште се смета местото означено во одобрението за основање на угостителскиот дуќан.

Угостителскиот дуќан дејноста ја врши во деловни простории.

Член 20

Деловните простории мораат да бидат во местото определено како деловно седиште на угостителскиот дуќан.

За вршење на угостителски услуги угостителските дуќани можат до деловните простории, зависно од локалните урбанистички прописи, да уредат летни бавчи со претходно одобрение од општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството.

Член 21

Самостојниот угостител може да изврши промена на деловните простории и на деловното седиште на угостителскиот дуќан.

Промена на деловните простории во иста општина, или на општините на град Скопје, самостојниот угостител може да изврши без добиено

одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и угостителството.

Во случај на промена на деловното седиште на угостителскиот дуќан од една во друга општина, одобрението за основање на угостителскиот дуќан престанува да важи со поднесувањето на одјава.

Промената на деловното седиште се запишува во регистарот на угостителските дуќани во рок од 10 дена од денот на настанатата промена.

Член 22

Угостителскиот дуќан може да врши услуги само во рамките на угостителската дејност означена во одобрението за основање.

Член 23

Угостителскиот дуќан работи под фирма во која е содржано личното име на самостојниот угостител и видот на угостителскиот дуќан. На фирмата можат да се внесат и други ознаки.

На фирмата на заедничкиот угостителски дуќан мора да биде назначено дека е заеднички угостителски дуќан и личното име најмалку на еден од основачите. Називот под кој угостителскиот дуќан работи мора да биде истакнат над или покрај влезот на деловната просторија.

Член 24

Самостојниот угостител, на кого му е издадено одобрението за основање на угостителски дуќан, лично го води угостителскиот дуќан и ги врши работите во него.

Член 25

По исклучок, самостојниот угостител може, врз основа на одобрение, преку работороводител, да го води односно привремено да го запре водењето на угостителскиот дуќан:

- 1) за време на болест,
- 2) за време на користење на одмор или отсуство по кој и да е друг основ,
- 3) за време на отслужување на воена обврска или вршење на друга јавна служба,
- 4) во случај на губење на деловната просторија без негова вина, како и при вршењето на поголеми поправки на деловните простории или опремата,
- 5) во случај на притвор,
- 6) во случај на издржување казна затвор до 6 месеци.

Барањето за водење преку работороводител, односно привремено запирање на угостителскиот дуќан, се поднесува во рок од 7 дена по настанатите причини од став 1 од овој член.

Водење преку работороводител, односно привремено запирање во случај од став 1 од овој член може да се одобри само додека постојат тие причини, а најдолго до една година.

По исклучок, во случаите од точките 1 и 3 од став 1 од овој член општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, може да го продолжи овој рок додека постојат тие причини.

Работороводителот мора да ги исполнува условите од точките 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на член 14 од овој закон.

Одобрението од став 1 на овој член не е потребно ако привременото запирање на водењето на угостителскиот дуќан трае помалку од 8 дена.

Член 26

Одобрението за водење преку работороводител, односно за привремено запирање на угостителскиот дуќан, го издава, по барање од самостојниот угостител, општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството.

Привременото запирање мора да се објави на влезната врата на деловната просторија.

Член 27

Самостојниот угостител е должен да го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан на општинскиот орган на управата надле-

жен за работите на угостителството во рок од 8 дена од престанокот на причината поради која настанало привременото запирање.

Член 28

Угостителскиот дуќан престанува:

- 1) со смртта на самостојниот угостител;
- 2) со одјавување;
- 3) со огласување престанок на угостителскиот дуќан;
- 4) по силата на законот.

Престанокот на угостителскиот дуќан се утврдува со посебно решение за престанок.

Решението од став 2 на овој член се донесува во рок од 10 дена од настапувањето на основата за престанок.

Угостителскиот дуќан се брише од регистарот на угостителските дуќани по правосилноста на решението за неговиот престанок, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Со бришењето од регистарот угостителскиот дуќан престанува со работа.

Со смртта или со настапување на основите за престанок по силата на законот кај еден од самостојните угостители во заедничкиот угостителски дуќан, другите основачи можат да продолжат со водењето на дуќанот. Тие се должни, во рок од 15 дена од настапувањето на тие околности, да го известат за тоа општинскиот орган што го води регистарот за да се изврши соодветна измена во регистарот.

Член 29

Одјавувањето на угостителскиот дуќан се врши писмено или со изјава на записник пред органот што го издал одобрението за основање на дуќанот.

Член 30

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, ќе донесе решение за престанок на угостителски дуќан, ако:

- 1) дополнително утврди дека самостојниот угостител одобрението за основање на угостителски дуќан го добил врз основа на лажни документи;
- 2) судот на честа на Стопанската комора утврди потешки повреди на деловните обичаи на угостителскиот дуќан.

Член 31

Угостителскиот дуќан престанува по силата на законот ако самостојниот угостител:

- 1) ја изгуби деловната способност, освен во случаите од член 34;
- 2) со правосилна судска пресуда биде осуден на забрана на вршење угостителска дејност;
- 3) со правосилно решение на судијата за прекршоци му се одземе одобрението за вршење на угостителска дејност;
- 4) биде осуден на издржување казна затвор во траење подолго од 6 месеци;
- 5) не почне со работа за време од 6 месеци од денот на издавањето на одобрението за вршење на угостителска дејност;
- 6) засновал работен однос или врши друга самостојна стопанска дејност;
- 7) престане да ги исполнува пропишаните законски услови;
- 8) ако самостојниот угостител стапи во заеднички угостителски дуќан, или ако основа договорна организација на здружениот труд;
- 9) престане да располага со деловната просторија во која ја врши угостителската дејност, или ако средствата за работа престанат да бидат негова сопственост.

Член 32

Во случај на смрт или губење на деловната способност на самостојниот угостител неговиот брачен другар или малолетните деца можат да продолжат со водењето на угостителскиот дуќан сами или преку работороводител.

Член 33

Продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан од член 32 на овој закон задолжително се пријавува на органот на управата надлежен за работите на угостителството на општината на чие подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во рок од 3 месеци од смртта, односно губењето на деловната способност на самостојниот угостител.

Кон пријавата од став 1 на овој член се прилага:

- 1) извод од матичната книга на умрените за смртта на самостојниот угостител;
- 2) докази дека брачниот другар, односно работодавачот, ги исполнува условите од точките 1, 2, 3, 4, 5 и 7 од член 14 на овој закон.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на угостителството, со решение ќе го одобри продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан од брачниот другар, односно малолетните деца, ако за тоа се исполнети пропишаните услови. Одобрението за продолжување водењето на угостителскиот дуќан може да се даде и во текот на отказниот рок за престанок на работниот однос на брачниот другар, односно на малолетните деца.

Член 34

Брачниот другар, односно малолетните деца кои, во рокот од став 1 на претходниот член, не го пријават продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан, го губат правото на продолжување водењето на угостителскиот дуќан.

Член 35

Заеднички угостителски дуќан можат да основаат најмногу тројца самостојни угостители.

Лицата што основаат заеднички угостителски дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропишани за основање и работење на угостителски дуќан, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Како заеднички угостителски дуќан не може да се основе: бифе, кебапчилица и чајчилица.

Член 36

Лицата што основаат заеднички угостителски дуќан со договор ги регулираат работните и другите меѓусебни односи.

Договорот за основање на заеднички угостителски дуќан мора да ги содржи:

- а) имињата на основачите, самостојните угостители;
- б) предметот на работењето;
- в) деловното седиште и деловната просторија;
- г) начинот на водење на заедничкиот угостителски дуќан;
- д) одредби за материјалната одговорност спрема трети лица;
- ѓ) начинот на утврдување и распределба на доходот;
- е) начинот и условите за истапување на одделни основачи од заедничкиот угостителски дуќан и за пристап на нови договорувачи;
- ж) одредби за начинот на престанување на работата на заедничкиот угостителски дуќан.

III. ДЕЛОВНА СОРАБОТКА НА САМОСТОЈНИОТ УГОСТИТЕЛ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 37

Самостојните угостители можат да засноваат долгорочна или привремена деловна соработка со организациите на здружениот труд што вршат угостителска дејност (деловна соработка).

Предмет на деловната соработка може да биде вршење на угостителски услуги и други работи од дејноста на угостителскиот дуќан.

Член 38

Самостојниот угостител може со организација на здружениот труд и друга организација или државен орган да договори вршење на определени угостителски услуги за нивни потреби, односно за потребите на членовите на нивните работни заедници.

Со договорот од став 1 на овој член може да се предвиди самостојниот угостител да врши угостителски услуги во просториите на организацијата на здружениот труд или органот, или на некое друго место (градилиште и сл.) надвор од деловните простории на угостителскиот дуќан на самостојниот угостител.

Член 39

Самостојниот угостител може, согласно со договор и закон, својот труд и средства на трудот да ги здружува со организациите на здружениот труд во различни облици на кооперација и во други видови деловна соработка, да учествува во управувањето со заеднички работи и во распределбата на доходот остварен со таа соработка.

Член 40

Деловната соработка од членовите 37, 38 и 39 на овој закон се засновава со писмен договор потврден од самоуправниот орган на организацијата на здружениот труд, општествената организација или државниот орган.

IV. ДОГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ

Член 41

Самостојниот угостител може својот труд и средства да ги здружува со трудот на други лица во посебни организации на здружениот труд (во натамошниот текст: договорни организации на здружениот труд).

Самостојниот угостител може да го здружи својот труд и средства за работа со трудот на други лица само во една договорна организација на здружениот труд.

Во договорните организации важат, во согласност со општите принципи за здружување на трудот и на општествените средства, во принцип еднакви самоуправни општествено-економски односи и општи услови на стопанисување како и во организациите на здружениот труд.

Член 42

Договор за основање договорна организација склучуваат самостојниот угостител, вработените работници и овластени претставници на општинскиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и угостителството, општинскиот синдикален совет и Стопанската комора на Македонија.

Член 43

Во договорната организација на здружениот труд самостојниот угостител и лицата што го здружуваат својот труд ги регулираат меѓусебните односи со договорот за основање, со статут и со други општи акти на договорната организација на здружениот труд.

Член 44

Договорот за основање ги содржи особено:

- 1) фирмата и називот на договорната организација на здружениот труд;
- 2) седиштето;
- 3) дејноста што е предмет на работење на договорната организација на здружениот труд;
- 4) наведување и вредноста на средствата што самостојниот угостител ги вложува во договорната организација на здружениот труд;
- 5) правата и должностите на самостојниот угостител врз основа на здружувањето на трудот и на

средствата за работа во договорната организација на здружениот труд;

6) правата и должностите на лицата, здружени врз основа на здружувањето на трудот во договорната организација на здружениот труд;

7) начинот и роковите на отплатата на средствата што самостојниот угостител ги вложил во договорната организација на здружениот труд;

8) основите и мерилата за исплатувањето, како и начинот на исплатување на делот на самостојниот угостител од доходот на договорната организација на здружениот труд што му припаѓа врз основа на вложените средства;

9) одговорноста на договорната организација на здружениот труд за обврски кон трети лица.

Фирмата на договорната организација на здружениот труд мора да се означува со кратенката „ДОЗТ“.

Член 45

Договорот за основање договорна организација на здружениот труд подлежи на одобрување од органот на управата, надлежен за работите на угостителството, на чие подрачје е седиштето на организацијата, а по добиеното мислење од општинскиот синдикален совет. При одобрувањето на договорот за основање, органот на управата надлежен за работите на угостителството, покрај неговата угостителност со овој закон, цени дали самостојниот угостител ги исполнува условите за раководење со договорната организација на здружениот труд и дали средствата што самостојниот угостител ги вложува во договорната организација на здружениот труд, како и тој самиот и лицата со оглед на својата стручност и на бројот, гарантираат дека оваа организација ќе биде способна за вршење на својата дејност.

Против решението на органот од став 1 на овој член дозволена е жалба на договорните страни или на општинскиот синдикален совет.

За жалбата решава надлежниот орган на управата.

До одобрувањето на договорот за основање, договорната организација на здружениот труд не може да започне со работење.

Член 46

Договорната организација се запишува во судскиот регистар според прописите што важат за организациите на здружениот труд.

Член 47

Врз основа на договорот за основање самостојниот угостител и лицата донесуваат статут на договорната организација на здружениот труд.

Статутот на договорната организација на здружениот труд подлежи на потврдување од страна на општинското собрание.

Член 48

Средствата за основање и за започнување работата на договорната организација на здружениот труд, во согласност со договорот за основање, самостојниот угостител ги обезбедува на тој начин што ги вложува во договорната организација на здружениот труд или исклучиво ги дава само во закуп.

Пазарната вредност на средствата што самостојниот угостител ги вложува во договорната организација на здружениот труд мора да биде службено проценета.

Дел од средствата за основање и започнување со работа на договорната организација на здружениот труд можат да обезбедат и организации на здружениот труд, општините и Републиката како и други општествено-правни лица врз основа на начелата што важат за здружување на средствата во организации на здружениот труд.

Член 49

Правата и должностите на самостојниот угостител се утврдуваат, во согласност со законот, во

договорот за основање, статутот и во други општи акти на договорната организација на здружениот труд. Правата и должностите на самостојниот угостител, кои во согласност со законот или со договорот за основање се утврдени во статутот на договорната организација на здружениот труд, можат да се изменат само со негово согласност.

Додека самостојниот угостител ги држи своите средства вложени во договорната организација на здружениот труд, тој раководи со работењето на оваа организација, освен ако учеството на неговите средства падне под минимумот што е утврден со овој закон.

Ако самостојниот угостител поради болест, подолго отсуство или од други причини одредено време не може да ги врши своите задачи, може да одреди заменик кој за тоа време ќе раководи со договорната организација на здружениот труд во согласност со законот, договорот за основање и статутот. Заменикот мора да ги исполнува условите за раководење со договорната организација на здружениот труд. За одредувањето на заменик треба во рок од 8 дена да се извести надлежниот општински орган на управата.

Ако самостојниот угостител ги отуѓи своите средства што ги вложил во договорната организација на здружениот труд, правата и должностите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член може да ги преземе новиот сопственик, доколку ги исполнува условите за раководење со организацијата.

Член 50

Над средствата што ги вложил во договорната организација на здружениот труд, на самостојниот угостител му се обезбедува правото на сопственост на начин утврден со овој закон и со договорот за основање.

Вложените средства му се отплатуваат на самостојниот угостител на начин и во рокови кои, во согласност со овој закон, се пропишани во договорот за основање. Со ова отплатување сразмерно му се намалуваат правата на самостојниот угостител што тој ги има врз основа на сопственоста. Овие права се гаснат кога во целост ќе се отплатат вложените средства.

Отплатата на вложените средства за работа му се пресметува на самостојниот угостител од вкупниот приход на договорната организација на здружениот труд и тоа најмалку во износ кој одговара на амортизацијата, пресметена врз основа на прописите за стапките на амортизацијата, кои се пропишани за основните организации на здружениот труд. Меѓутоа, стапките утврдени во договорот за основање, не можат да бидат повисоки од максимално дозволената амортизација, која важи за основните организации на здружениот труд за пресметување на републичкиот данок на доходот.

Отплатата на вложените средства од ставовите 2 и 3 на овој член може да се изврши откако на работниците и на самостојниот угостител ќе им се исплатат личните доходи, утврдени со самоуправната спогодба, односно со општествен договор.

За валоризација на вложените средства за работа сообразно се применуваат прописите за утврдувањето и пресметувањето на вкупниот приход и доход на организацијата на здружениот труд.

Начинот и условите на отплатување на другите средства, што ги вложил самостојниот угостител и кои немаат карактер на средства за работа, се утврдуваат со договорот за основање.

За средствата, вложени во договорната организација на здружениот труд, самостојниот угостител не плаќа данок од имотот.

Член 51

Надвор од одредбите на член 50 став 3 од овој закон договорната организација на здружениот труд пресметува амортизација во согласност со општите важечки прописи.

Член 52

Ако така е утврдено во договорот за основање, самостојниот угостител може да си ги земе вложените средства од договорната организација на здружениот труд, меѓутоа, притоа тој има право само на неотплатениот дел, односно на оној физички дел од градежните објекти и опремата за работа кој одговара на вредноста на уште неотплатените средства.

Член 53

Средствата што самостојниот угостител ѝ ги издава на договорната организација на здружениот труд исклучиво само за закуп (член 48), можат да претставуваат само земјиште и згради и тоа во целост или само низен одделен дел. Овие средства не се отплатуваат.

Средствата од став 1 на овој член на самостојниот угостител не му даваат право на учество во распределбата на доходот на договорната организација на здружениот труд.

За средствата од став 1 на овој член во договорот за основање покрај другите услови на користење, треба да се утврди и рокот на закупот, висината, времето и начинот на плаќање на закупнината.

Сè додека самостојниот угостител раководи со договорната организација на здружениот труд, тој не смее од организацијата да земе средства и не може да го откаже закупот на средствата од став 1 на овој член. По овој период тој може да ги повлече средствата, односно да го откаже закупот, само во рамките на отказниот рок утврден со договорот за основање и кој не може да биде пократок од една година.

Ако во времето на закупот на средствата од став 1 на овој член вредноста на овие средства се зголеми заради адаптација, доградба или други инвестициони зафати, што се финансираат од општествени средства, зголемената вредност на овие недвижности претставува општествена сопственост.

Со договорот се утврдува начинот на пресметување на деловите на сопственоста на средствата од став 5 на овој член, како и условите под кои овие средства можат, по престанувањето на закупот, во целост да преминат во сопственост на самостојниот угостител или на договорната организација на здружениот труд.

Член 54

За своите обврски договорната организација на здружениот труд одговара со сите свои средства во согласност со прописите што важат за организациите на здружениот труд.

Самостојниот угостител гарантира за обврските на договорната организација на здружениот труд до вредноста на средствата што тој ги има вложено во таа организација.

За обврските на договорната организација на здружениот труд гарантираат, во согласност со договорот, и организации кои во неа вложиле средства врз основа на член 48 од овој закон, но најмалку до висината на вложените средства.

Член 55

Самостојниот угостител и работните луѓе од договорната организација на здружениот труд имаат право на дел од доходот на оваа организација, што им припаѓа во согласност со општите начела за распределба на доходот како личен доход и како средства за заедничка потрошувачка, и тоа во висина која одговара на нивното индивидуално количество на трудот, како и на нивниот вистински придонес во зголемувањето на доходот на организацијата и на вкупниот општествен приход со вложувањето на општествени средства во проширената репродукција.

Личните доходи од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на начелата и мерилата на самоуправната спогодба што ја склучиле организациите на здружениот труд од соодветната дејност.

Со договорот за основање на самостојниот угостител можат да му се утврдат посебни дополнителни мерила за утврдување на делот од доходот што му припаѓа како негов личен доход (работа подолга од редовното работно време, подготовка на работниот процес, негово задолжително присуство на работното место, како и негови посебни придонеси во резултатот на заедничката работа).

Член 56

Кога од вкупниот приход на договорната организација на здружениот труд ќе се одбијат материјалните трошоци на работењето, амортизацијата, отплатата од член 50 од овој закон, личните доходи од член 55 на овој закон како и другите обврски и трошоци што организацијата ги покрива и ги надоместува од доходот, остатокот од вкупниот приход (во натамошниот текст: приход) се распределува на дел кој му припаѓа на самостојниот угостител врз основа на вложените средства и на дел со кој управуваат работниците заедно со самостојниот угостител врз основа на заедничкиот труд.

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот угостител, врз основа на вложените средства, се пресметува во проценти од вредноста на неотплатениот дел на вложените средства. Процентот, начинот, како и роковите на исплатување се утврдуваат со договорот за основање.

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот угостител врз основа на став 2 на овој член, треба да биде утврден во договорот за основање на тој начин, што неговата годишна висина не ќе преминува 50 отсто од доходот на организацијата.

По исклучок, може да се утврди и повисок процент, ако процентот на остварениот доход од став 3 на овој член не ја достигна двојната висина на каматите што би ги признале банките на овие средства за долгорочно орочени штедни влогови. Во тој случај отплатата не може да ја премине двојната висина на каматата пресметана на тој начин.

Со општествен договор, што го склучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, соодветниот орган на Стопанската комора на Македонија и соодветниот орган на републичките синдикати, можат да се утврдат одделни дејности во кои висината на процентот од став 4 на овој член може да биде и поголема.

Член 57

Во поглед на стопанисувањето со делот од доходот со кој управуваат работниците заедно со самостојниот угостител врз основа на заедничка работа, важат истите начела како и за организациите на здружениот труд. Овој доход се распределува на дел за проширување на материјалната основа на нивната работа и подигање на нивната работна способност, како и за потребните резерви.

Средствата, кои во смисла на став 1 на овој член или од други извори се вложуваат во проширување на материјалната основа на договорната организација на здружениот труд, во подигањето на работната способност на работниците, како и за нужните резерви, претставуваат општествена сопственост. Приходот, остварен врз основа на таквите вложувања, претставува составен дел на приходот за кој одлучуваат работниците во согласност со одредбите на законот и тој претставува основа за нивните права по основ на минатиот труд.

Член 58

Општествените средства што се создаваат во договорната организација на здружениот труд од остатокот на приходот како и од други извори во книговодството на организацијата се искажуваат одделно.

Член 59

Средствата од отплатата по член 50 од овој закон, како и средствата што и припаѓаат од делот на доходот на договорната организација на здружениот труд, како и другите свои средства што ѝ

припаѓаат од работењето на оваа организација, самостојниот угостител може повторно да ги вложи во договорната организација на здружениот труд.

Самостојниот угостител може да вложи во договорната организација на здружениот труд по нејзиното основање и други свои средства, ако таквото вложување е предвидено во договорот за основање.

Средствата што угостителот според став 1 од овој член ги вложува во договорната организација на здружениот труд се ослободуваат од плаќање данок.

За вложувањето на средствата на самостојниот угостител во договорната организација на здружениот труд по нејзиното основање самостојниот угостител и работниците склучуваат посебен договор како додаток на договорот за основање. Овој договор подлежи на одобрување од органот на управата надлежен за работите на угостителството.

Член 60

Ако делот на вредноста на средствата на самостојниот угостител во договорната организација на здружениот труд се намали заради отплата на вложените средства или поради тоа што угостителот повторно не вложил или недоволно вложил во организацијата, така што неговото учество биде под 10 отсто од вредноста на вкупниот деловен фонд на организацијата, договорната организација на здружениот труд го губи својот дотогашен статус и стапува организација на здружениот труд.

Сè додека средствата што самостојниот угостител ги вложил во договорната организација на здружениот труд при нејзиното основање во целост се исплатени, измена на статусот според ставот 1 на овој член е можна само со негова согласност.

Одлуката за измена на статусот на договорната организација на здружениот труд ја донесува работната заедница при потврдувањето на завршната сметка, со која се утврдува состојбата од став 1 на овој член, а е должна да ја поднесе во рок од 30 дена до окружниот стопански суд за запишување во регистарот. Доколку работната заедница не донесе ваква одлука во рок од 60 дена по потврдувањето на завршната сметка, општинскиот орган на управата донесува решение за измена на статусот кое ја заменува одлуката на работната заедница.

Со запишувањето на одлуката, односно на решението од став 3 на овој член, во регистарот се гаснат правата на самостојниот угостител што му припаѓаат врз основа на вложените средства според овој закон, освен правото и натаму да е деловен раководител на организацијата на здружениот труд, но најмногу за период од една година. По истекот на овој период за него важат прописите за реизбор на лицата на раководни работни места во организациите на здружениот труд.

Преостанатите средства на самостојниот угостител се оплатуваат врз основа на одредбите од член 52 на овој закон.

Член 61

Деловните одлуки што се однесуваат на тековното работење на договорната организација на здружениот труд ги донесува самостојниот угостител во согласност со договорот за основање.

За позначајните работи што се однесуваат на статусот и работењето на договорната организација на здружениот труд, самостојниот угостител решава во согласност со работниците.

Како позначајни работи, во смисла на овој закон, особено се сметаат:

- разрешувањето на работниците, како и примањето и разрешувањето на работниците на раководни работни места;
- утврдувањето на основните начела на деловната политика и внатрешната организација;
- економските програми и планови, како и мерките за нивно спроведување;
- земање на кредити;

— здружување на средства, односно заедничко вложување со средствата на други општествено-правни лица;

— инвестициони програми и програми на инвестиционото одржување.

Доколку при донесувањето на одлуката од став 3 на овој член не се постигне согласност меѓу самостојниот угостител и работниците, спорното прашање му се поднесува на решавање на судот за самоуправажни спорови.

Работите од став 1 на овој член се утврдуваат со договорот за основање на договорната организација.

Член 62

За работите на стопанисувањето и управувањето со општествените средства, како и за други работи, за кои во овој закон или во договорот за основање не е определено поинаку, решава работната заедница како целина во согласност со начелата што важат за самоуправувањето во организациите на здружениот труд.

Ако самостојниот угостител смета дека заклучокот, што е донесен во смисла на став 1 на овој член, е во спротивност со договорот за основање, односно со деловниот интерес на договорната организација на здружениот труд, може привремено да го запре неговото извршување. Ваквиот заклучок самостојниот угостител е должен веднаш да му го поднесе на решавање на судот за самоуправажни спорови.

Член 63

Во случај на трајна работна неспособност или смрт на самостојниот угостител, правата и должностите што му припаѓаат врз основа на овој закон и договорот за основање по основ на вложените средства, може да ги преземе еден од членовите на неговото потесно семејство, односно наследниците, што ги исполнува условите за деловно раководење со договорната организација на здружениот труд.

Доколку ниту едно од лицата од став 1 на овој член не ги исполнува условите за деловно раководење, односно ниту еден не ги преземе правата и должностите на самостојниот угостител, работната заедница може да именува раководител кој ќе раководи со работењето на договорната организација на здружениот труд, додека не се исплатат вложените средства на самостојниот угостител, односно додека не нестани случајот од член 62 на овој закон. За времето додека со работењето на договорната организација на здружениот труд раководи раководител, на лицата од став 1 на овој член им припаѓаат сите материјални права што би ги имал самостојниот угостител врз основа на вложените средства.

Ако работната заедница не именува раководител од став 2 на овој член во рок од 60 дена, раководителот го именуваат носителите на правото од став 1 на овој член.

Во случај раководителот да не е именуван во рок од 90 дена од денот кога настапила трајната работна неспособност или смртта на самостојниот угостител, работната заедница на договорната организација на здружениот труд донесува одлука, во согласност со собранието на општината, за трансформирање во организација на здружениот труд или за покренување постапка за редовна ликвидација. Ако договорната организација на здружениот труд се трансформира во организација на здружениот труд, неотплатените средства на самостојниот угостител на наследниците им се исплатуваат врз основа на одредбите од член 50 на овој закон.

V. КОРИСТЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРУД НА ДРУГИ ЛИЦА

Член 64

За вршење на угостителската дејност самостојниот угостител може, во исклучителни случаи, да користи во ограничен број и дополнителен труд на други лица.

Дополнителен труд на други лица може да се користи во случај и под услови определени со овој закон.

Член 65

Самостојниот угостител што користи дополнителна работа на други лица склучува со нив договор за вработување. Овој договор треба да биде во согласност со колективниот договор.

Член 66

За правата и обврските на работниците, како и за условите за работа важат општите прописи за работа на работниците вработени кај работните луѓе што вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани.

Член 67

Самостојниот угостител кој врши угостителска дејност може, врз основа на договор за работа, да вработи:

а) во бифе, кебапчилница, чајџилница и диско-клуб до двајца работници;

б) во другите угостителски дуќани до петмина работници.

По исклучок, во угостителските дуќани во кои се даваат услуги на сместување и исхрана, или само сместување, односно исхрана, во деновите на викенд, празници, пригодни прослави и манифестации, самостојните угостители можат, врз основа на одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за работите на туризмот и угостителството, да вработат и поголем број работници.

Член 68

Одобрение за користење на дополнителна работа на други лица издава органот на управата на општината надлежен за работите на угостителството, заедно со одобрението за вршење на угостителска дејност.

Доколку самостојниот угостител го промени видот на угостителскиот дуќан, должен е во рок од еден месец тоа да му го пријави на органот на управата на општината надлежен за работите на угостителството.

Надлежниот орган на општината при каква и да е промена во смисла на став 2 на овој член ќе го поништи старото и ќе издаде, по барање од самостојниот угостител, ново одобрение за користење на дополнителна работа на други работници — со оглед на обемот и начинот на вршење на оваа дејност.

Член 69

Во бројот на работниците што самостојниот угостител ги вработува како дополнителен труд од други лица се вбројуваат и членовите на неговото потесно семејство, освен брачниот другар, ако тоа им е основно занимање и ако по тој основ социјално се осигурени.

Член 70

Не се смета како дополнителен труд од други лица работата на учениците од угостителските училишта кои се наоѓаат на практична обука, како и работата на лицата кои изведуваат забавна програма, доколку се регистрирани како слободни уметници во соодветни здруженија на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 71

Доколку повеќе самостојни угостители ги здружат својот труд и средства во заеднички угостителски дуќан, во смисла на член 35 од овој закон имаат право на дополнителен труд од други лица врз основа на договорот за работа и врз основа на одредбите од член 67 од овој закон, но најмногу до тројца работници.

VI. ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА ОД СТРАНА НА ДОМАКИНСТВАТА

Член 72

Домаќинствата можат да ги користат своите станбени простории, како и семејната станбена зграда што сопственикот и неговите членови сезонски ја користат за одмор и закрепнување, за вршење услуги за сместување и исхрана на патници и туристи, како и за услуги на исхрана на други лица — абонирци, под услови одредени со Законот за станбените односи, со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Домаќинствата од став 1 на овој член можат да издаваат најмногу 10 легла за сместување, односно да вршат услуги за исхрана најмногу на 10 лица.

Домаќинствата се должни, во просторијата во која се врши услуга, на видно место да ја истакнат категоријата на собата, цените на леглата и на услугите за исхрана.

Домаќинствата можат да вршат угостителски и други услуги и за потребите на организациите на здружениот труд што вршат угостителска дејност.

Домаќинствата не можат да користат дополнителен труд на други лица кои не се членови на домаќинството.

Член 73

Под услуги за сместување се подразбира издавањето легла на патници и туристи за одмор или сместување за време на патување.

Под услуги за исхрана се подразбира издавањето топли и ладни јадења.

Член 74

Просториите, опремата и уредите на домаќинствата од член 72 мораат да одговараат на основните здравствени и хигиенски услови.

Член 75

Домаќинствата издаваат соби непосредно или преку угостителски организации на здружениот труд, туристички стопански организации, односно туристички друштва и слично.

Општинското собрание може да пропише издавањето на соби од домаќинствата да се врши само на еден од начините предвидени во став 1 на овој член.

За издавањето соби преку угостителски организации на здружениот труд, туристички организации, односно туристички друштва и слично, домаќинствата склучуваат договор со организацијата на која ѝ го доверуваат издавањето на соби.

Член 76

Домаќинствата можат да издаваат соби и да вршат услуги на патници, туристи и абонирци ако тоа го пријават на општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството и за тоа добијат одобрение.

Одобрението за издавање соби, вршење услуги на патници, туристи и абонирци од став 1 на овој член не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон.

За станбени простории во општествена сопственост, како и за простории во индивидуална сопственост, што се наоѓаат во колективна зграда, одобрение од став 1 на овој член се издава по претходно добиено одобрение од станбениот орган на општината (сообразно со член 32 од Законот за станбените односи).

Во пријавата од став 1 од овој член домаќинствата се должни да ја означат категоријата на собите и цените на леглата и на услугите за исхрана. Кон пријавата се прилага лекарско уверение дека членовите на домаќинствата не боледуваат од заразни болести.

Издаденото одобрение се регистрира.

Член 77

Органот од член 76 на овој закон ќе ја забрани дејноста на домаќинството ако услугите за сместување и исхрана ги врши спротивно на овој закон и врз основа на него донесените прописи.

Член 78

Собранието на општината ќе ги пропише условите од член 74, како и категоризацијата на собите.

VII. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

Член 79

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на угостителството.

Ако некоја од дејностите од овој закон се врши без одобрение од надлежниот орган, односно без пријавување на тој орган, или такви дејности се вршат во спротивност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на него (неовластено вршење на определени дејности), надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое на самостојниот угостител ќе му забрани да ја врши таа дејност.

Член 80

Ако просториите, уредите или опремата на угостителскиот дуќан, пансионот или домаќинството не одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредите или опремата или пропишаните здравствено-технички услови или категорија, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци и ќе определи рок во кој тие недостатоци мораат да се отстранат.

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во определениот рок, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение за забрана на користење на просториите, уредите и опремата наменети за вршење на угостителска дејност на самостојните угостители и домаќинствата.

Член 81

Примената на управните мерки од овој закон не ја исклучува примената на управните мерки предвидени во другите постојни прописи, како и примената на казнените одредби од овој закон и другите прописи.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 82

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител, кој:

- 1) врши угостителска дејност без одобрение (член 15);
- 2) за сместување издава поголем број легла од пропишаните во овој закон (член 10);
- 3) врши угостителска дејност што не е означена во одобрението за основање (член 22);
- 4) вработува без дозвола и користи дополнителна работа на повеќе од пропишаниот број работници (член 67 и член 71);
- 5) во деновите на викенд, празници, пригодни прослави и манифестации, без одобрение ќе вработи поголем број работници (член 67 став 2);
- 6) ќе продолжи да врши угостителска дејност кога таа му престанала по силата на законот (член 31);
- 7) врши угостителска дејност и по истекот на определеното време со одобрението (член 13 став 2);
- 8) врши угостителска дејност надвор од деловната просторија и уреди бавча без претходно одобрение (член 20);
- 9) врши угостителска дејност во деловно седиште, односно деловни простории, кои не се назначени во одобрението (член 19);
- 10) без одобрение изврши промена на деловните простории или деловното седиште и врши угостителска дејност (член 21);

11) го води угостителскиот дуќан преку работодаводител подолго отколку што е одобрено (член 25).

Со казната од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Член 83

Покрај паричната казна, за прекршоците од точките 2, 3, 4, 5, 8, 10 и 11 од став 1 на член 82 судијата за прекршоци може да изрече и заштитна мерка одземање на одобрението за самостојно вршење на угостителска дејност во траење до една година.

Ако прекршоците од став 1 на овој член се сторени во поврат, заштитната мерка одземање на одобрението за самостојно вршење на угостителска дејност ќе се изрече во траење од шест месеци до една година.

Член 84

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител, кој:

- 1) врши угостителска дејност во деловна просторија која не одговара на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредувањето и опремата, или на пропишаните здравствено-технички услови (член 4 ставовите 1 и 2 од Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и минималните технички услови на угостителските објекти);
- 2) во угостителскиот дуќан продава производи и врши услуги кои не се вообичаени во угостителството и им врши услуги на трети лица (член 11);
- 3) не го истакне називот под кој угостителскиот дуќан работи, или не ги истакне личното име на угостителот и видот на угостителскиот дуќан (член 23);
- 4) без одобрение го води угостителскиот дуќан преку работодаводител, како и привремено престане да го води угостителскиот дуќан (член 25);
- 5) не ќе го објави на влезната врата на деловната просторија привременото запирање (член 26 став 2);
- 6) не ќе го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан (член 27).

Член 85

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд која без договор засновува деловна соработка со самостоен угостител.

За прекршок од став 1 на овој член со парична казна од 1.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд (член 39).

Член 86

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок лице кое:

- 1) издава поголем број легла и врши услуги на исхрана во поголем број од пропишаните со овој закон (член 72 став 2);
 - 2) не ја истакне на видно место категоријата на собите, цените на услугите или не се придржува за истакнатите цени (член 72 став 3);
 - 3) користи работа на лица што не се членови на домаќинството (член 72 став 5);
 - 4) врши услуги на сместување и исхрана во простории на домаќинството кои не одговараат на пропишаните здравствено-хигиенски услови (член 74);
 - 5) издава соби или врши услуга на исхрана на патници и туристи, односно исхрана на абонирци без пријавување (член 76 ст. 1).
- При изрекувањето на казната за прекршок од точките 1 и 3 од став 1 на овој член судијата за прекршоци може да изрече и заштитна мерка забрана на вршење на оваа дејност во траење до една година.
- Ако прекршоците од став 2 на овој член се направени во поврат, судијата за прекршоци ќе изрече заштитна мерка забрана на вршење на оваа дејност со траење од шест месеци до една година.

534.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 86 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за изменување на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје, што Соборот на работните луѓе, со присуство на претставници на општествената заедница на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје, ја донесе на 30. VI. 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2703
28 октомври 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

535.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28. X. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО 1977 ГОДИНА

I

Во точка III потточките 3.1. и 3.2. од Одлуката за финансиската програма за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1977 година, износите 16,2 и 15,9 се заменуваат со 11,2 и 11,147, а вкупниот износ на овие потточките од 32,1 се заменува со износот 22,347.

II

Разликата меѓу предвидените средства со Програмата и намалените средства од точка 1 од оваа одлука во износ од 9.753 милиони динари се преиз-

менуваат за изградба, одржување и реконструкција на патиштата од IV ред, а ќе се користат за целосна реализација на Програмата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата од IV ред во СР Македонија, за периодот од 1971 до 1975 година.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2704
28 октомври 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

536.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 41 од Законот за судовите на здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

Бројот на судиите во судовите на здружениот труд во Социјалистичка Република Македонија, вклучувајќи го и претседателот на судот, се определува и тоа:

1. Во Судот на здружениот труд на Македонија:
 - а) постојани судии — 7
 - б) повремени судии — 120
2. Во Основниот суд на здружениот труд со седиште во Битола:
 - а) постојани судии — 4
 - б) повремени судии — 140
3. Во Основниот суд на здружениот труд со седиште во Скопје:
 - а) постојани судии — 7
 - б) повремени судии — 225
4. Во Основниот суд на здружениот труд со седиште во Штип:
 - а) постојани судии — 4
 - б) повремени судии — 100

II

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување бројот на судиите во судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/75).

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2705

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

537.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СКОПЈЕ

I

Се утврдува престанок на функцијата членови на Универзитетскиот совет, поради истек на мандатот на:

- Стојан Димовски,
- Мети Крлиу,
- Љупчо Кангалов и
- Тодор Дамјановски.

II

Се именуваат за членови на Универзитетскиот совет:

- Сервет Салиу, секретар во Извршниот комитет на Претседателството на ЦК СКМ,
- Арсов Јордан, дипл. правник, секретар на Општинскиот комитет на СКМ — Штип,
- Георгиевски Павле, претседател на Собранието на Општината Битола,
- Јовановски Борис, генерален директор на Фабриката за трикотажа и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2685

28 октомври 1977 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

538.

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје се именуваат:

- Љупчо Самоников, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,
- Панде Ташковски, член на Советот на Републиката,
- д-р Рифат Ферати, специјалист по хирургија во Медицинскиот центар — Тетово,
- д-р Видое Стефановски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика,
- прим. д-р Јован Калаузи, специјалист по интерни болести при Медицинскиот центар во Битола,
- Никола Новевски, помошник на генералниот директор на ЗДИШ „Треска“ — Скопје,
- Томислав Димовски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за физичка култура,
- Славка Сугарева, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
- Димитар Мојсов, заменик секретар на Општинскиот комитет на СКМ „Центар“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2686

28 октомври 1977 год.

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

539.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 36/76) Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

Се именува за член на Советот на Работната организација Шумарски факултет во Скопје

Никола Новевски, заменик генерален директор во ЗДИШ „Треска“ — Скопје.

П

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2687
28 октомври 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

540.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, број 49/74, 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ

I

Се именуваат за членови на комисиите за изготвување предлози за избор на директори во:

1. ООЗТ Клиника за очни болести во Скопје:
— Борис Пангов, дипломиран правник, директор на сектор за правни и општи прашања при Памучната индустрија „Македонка“ — Штип,
— Чедомир Георгиевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.
2. ООЗТ Здружени институти при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје:
— Чедомир Лаковски, заменик секретар на Општинскиот комитет на СКМ „Центар“ — Скопје,
— д-р Драган Димовски, епидемиолог при Градскиот завод за здравствена заштита во Скопје.
3. ООЗТ Институт за радиологија и онкологија во Скопје:
— д-р Томе Дериески, радиолог при Медицинскиот центар во Битола.
— Тома Пулејков, судија на Врховниот суд на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2688
28 октомври 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

541.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот за начинот на формирање на мало-продажните цени на свежо месо, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на мало-продажните цени на свежо месо („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76, 17/77, 30/77 и 32/77), во точка 2 се врши следнава измена:

— во алинеја втора, бројот „20,24“ се заменува со бројот „23,24“;

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2303/1
9 ноември 1977 година
Скопје

Претседател на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за здравствената заштита на животните, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 30/77, се поткраднале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Во член 6 став 1 точка 1, наместо зборот „emphus-ematosa“ треба да стои зборот „emphysematosa“.

Во член 6 став 1 точка 2 во првиот ред, наместо зборот „Paropuchia“, треба да стои зборот „Paropuchia“.

Во член 6 став 1 точка 3 во вториот ред наместо зборот „Enterotohemia“, треба да стои зборот „Enteritoxemia“.

Во член 6 став 1 точка 3 во третиот ред, наместо зборот „dusenteria“, треба да стои зборот „dysenteria“.

Во член 6 став 1 точка 6, наместо зборот „Faseiolosis“, треба да стои зборот „Fasciolosis“.

Во член 6 став 1 точка 10 во вториот ред, наместо зборовите „Strongulosis et trichistrongulosis“ треба да стојат зборовите „Strongylosis et trichistrongylosis“.

Во член 6 став 1 точка 13 во вториот ред, наместо зборот „Larungotracheitis“, треба да стои зборот „Laryngotracheitis“.

Во член 6 став 1 точка 17, наместо зборот „Aujeszkui“, треба да стои зборот „Aujeszkyyi“.

Во член 6 став 1 точка 18 наместо зборот „Hypodennosis“, треба да стои зборот „Hypodennosis“.

Во член 6 став 2 во седмиот ред, наместо зборот „област“, треба да стои зборот „болест“.

Во член 21 став 2 во четвртиот ред, наместо зборот „населението“, треба да стојат зборовите: „населеното место“.

Во член 22 во четвртиот ред, наместо зборот „вазикаларен“, треба да стои зборот „везикуларен“.

Во член 30 став 1 точка 13 во вториот ред, наместо зборот „прираст“, треба да стои зборот „припуст“.

Во член 39 став 3 во првиот ред, наместо зборовите: „утврдените средства од став 1“, треба да стојат зборовите: „утошените средства од став 2“.

Во член 47 став 1 точка 8 во вториот ред по зборот „кланицата“ да се стави записка и да се додаде зборот „а“.

Во член 69 во десеттиот ред наместо бројот „2%“ треба да стои бројот „20%“.

Во член 75 во третиот ред, наместо зборот „технички“, треба да стои зборот „лабораториски“.

Во член 76 став 1 точка 2 во третиот ред, наместо зборот „месото“, треба да стои зборот „местото“.

Во член 79 став 1 точка 1 во третиот ред наместо бројот „9“, треба да стои бројот „7“.

Број 09-2700

27 октомври 1977 година

Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

316.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ГОСТИВАР

Врз основа на член 9 и 19 од Законот за Самоуправната интересна заедница на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 година), член 19 од Самоуправната спогодба за основање на Заедницата на основното образование на општина Гостивар и член 22 од Статутот на Заедницата на основното образование на општина Гостивар, Собранието на Заедницата на основното образование на општина Гостивар, на седницата одржана на 25 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

За извршување на задачите на Заедницата на основното образование на општина Гостивар работните луѓе издвојуваат придонес од своите лични доходи по стапки утврдени со оваа одлука.

Член 2

Се утврдуваат следните стапки на придонесите од личните доходи на работните луѓе што се плаќаат на Заедницата на основното образование на општина Гостивар и тоа:

Предлог
стапка

- | | |
|---|-------|
| 1. Придонес од личен доход од работен однос по стапка од | 5,00% |
| 2. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од | 9% |
| 3. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од | 7% |
| 4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од | 7% |

Член 3

Со применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-100 од 24. III. 1975 година и Одлуката бр. 02-86/2 од 2. III. 1977 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. X. 1977 година.

Бр. 02-495/5

25 октомври 1977 година

Гостивар

Претседател,
Манасија Симуноски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за доживотна издршка по тужбата на Попова Марија од село Вратница против тужениот Костадиновски Стојче, на работа во Детроит, САД.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 986/77.
(89)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Макути Даутов Макут од село Порој — Тетово против тужените Селими Џеладинов Ашим и Селими Џеладинов Селим, двајцата од Тетово, ул. „Кумановска“ бр. 32.

Се повикува тужениот Селими Џеладинов Селим од Тетово, со привремено место на живеење во Германија, да се јави пред Општинскиот суд во

Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да означи свој полномошник. Доколку не се јави ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси, до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1317/74.
(90)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред Општинскиот суд во Струга се води вонпарнична постапка за докажување на смрт на лицето Куртиш Абедина Бојку од с. Велешта, општина Струга, СРМ, кој наводно умрел на 18. V. 1955 год., додека се наоѓал на издржување на казна затвор во КПД Идризово, а во матичните книги на умрените не е заведен.

Се повикува ова лице, во колку е живо, како и секој оној што знае за неговиот живот, да се јави на овој суд во рок од 20 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд Струга. По истекот на овој рок, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди дека Куртиш Абедина Бојку е умрен.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 145/77.
(91)

КОНКУРСИ

Врз основа на одлуката на Извршниот одбор на Претпријатието Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, број 1 од 6. I. 1975 година, согласно Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), Комисијата определена за спроведување на постапката

о б ј а в у в а

О Г Л А С

за подобен изведувач за отстапување на работите по програмата за проширување на Железарницата „Скопје“ — Скопје

1. Предмет на отстапување на монтажата и изведувањето на следните работи:

— монтажа на домашна опрема и опрема увезена од СССР: машинска опрема, електро опрема и електромоторен развод; автоматика и сигнализација; клима уреди, како и изработка и монтажа на инсталации за флуиди и енергетски инсталации на објектот конти лив.

2. Видови работи:

— комплексно изведување на монтажните работи, машинската и електро опремата, флуидите и доработка и изработка на опремата;

— зависно од спремноста на организацијата може да се понуди посебно машинска монтажа, електро монтажа, како и монтажа на инсталацијата за флуиди;

— по потреба, учесникот може да ангажира и квалификувани кооперанти за наведените работи, но само со согласност на инвеститорот.

3. Услови за отстапување на наведените работи:

— спремност на изведувачот да кредитира дел од наведените работи во траење од 5 години;

— прилог — референца — за досегашното учество во изведувањето на вакви, слични или сродни работи, и тоа како основен носител на тие работи.

4. Пријавите за оглас мораат да го содржат следното:

— точен назив и адреса на претпријатието;

— податоци за стручните кадри (познавање на руски јазик);

— податоци за техничката опременост на претпријатието (за дигалки и превозни средства);

— година на производство на механизацијата;

— изјави дека се во можност да го кредитираат делот од преземените работи;

— доказ од подносителот на пријавата дека е регистриран кај надлежниот суд за изведување работи предвидени со точка 1;

— референца за учество на изведување вакви или слични работи.

5. При утврдувањето на подобноста ќе се има предвид следното:

— способноста на изведувачот со сопствени средства и работна сила да изведе одредени видови работи од точка 2;

— можност на изведувачот да ги запази одредените рокови.

Посебно ќе се има предвид:

— искуство во изградбата на исти или слични објекти и

— можност на изведувачот да го кредитира инвеститорот.

6. Ориентационата вредност на објектот и работите е за објектот конти лив — 50.000.000 н. динари.

7. Рокот за изведување на работите за конти лив е 15 месеци, почнувајќи од почетокот на 1978 година.

8. Пријави за конкурсот се поднесуваат на адреса:

Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, сектор Инвестиции, со назнака „За оглас за подобност“.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

9. Изборот на подобен изведувач ќе се изврши 5 дена по истекот на рокот за поднесување на пријавите.

10. Пријавите кои не ги исполнуваат наведените услови од точка 2 и 3 од овој оглас, како и оние пријави кои ќе стигнат по утврдениот рок, нема да бидат земени предвид.

11. Овој оглас ќе се одржи ако благовремено бидат поднесени најмалку две пријави кои ги исполнуваат условите од огласот.

12. Одлука за тоа кое изведувачко претпријатие е подобно ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот на одржувањето на огласот.

Одлука за подобен изведувач заедно со образложение ќе им биде доставена на сите изведувачки претпријатија кои ќе учествуваат на овој оглас, за подобност, во рок од 10 дена.

Работничкиот совет при Специјализираното претпријатие за заштита на материјали „АНТИКОР — МАКЕДОНИЈА“ Скопје, „Партизанска 97“, врз основа на член 46 и член 48 од статутот на претпријатието

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за реизбор на инокосен извршен орган (директор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебни односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да поседуваат виша или средна стручна спрема со работно искуство од 10 год. од кои 5 год. на раководно работно место;

— да поседуваат организаторска способност;

— да достават програма за наредно работење;

— да не постои забрана за именување на работното место по член 511 од Законот за здружен труд и да не се под истрага.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до конкурсната комисија со ознака „За конкурс“.

Некомплетираните документи нема да бидат разгледувани.

Личен доход според самоуправните општи акти на работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(283)

Конкурсната комисија при Земјоделската задруга „Нов живот“, Папрадник — Дебарско, врз основа на одлуката донесена од страна на Деловниот одбор на Земјоделската задруга „Нов живот“ Папрадник — Дебарско

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за:

1. Директор на задругата (реизбор)
2. Шеф на сметководство (реизбор)
3. Шеф на комерцијално одделение (реизбор)

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

За работното место под еден:

— кандидатот треба да има висока или виша наобразба (економска, правна или земјоделска) со најмалку 3 години соодветна практика на раководни работни места;

— средна стручна подготовка со најмалку 5 години соодветна практика на раководни работни места;

— непотполно средно образование со најмалку 8 години практика на раководни работни места;

— ниже образование со 10 години практика на раководни работни места;

— да не е осудуван за кривични дела;

— да не му е со судска одлука забрането да ја врши должноста директор на работна организација.

За работното место под два:

— кандидатот треба да има вишо образование од економски смер со 5 години работно искуство во структурата;

— средно економско училиште од економски смер со 5 години работно искуство во структурата;

— да има завршено книговодителски курс со 8 години работно искуство во структурата;

— да му е призната соодветна наобразба во структурата со 10 години работно искуство.

За работното место под три:

— кандидатот треба да има завршено вишо образование од комерцијален смер со 5 години работно искуство во структурата;

— средна стручна подготовка од комерцијален смер со 5 години работно искуство во структурата;

— да има завршено трговски курс за работа во трговија со 8 години работно искуство;

— да има завршено ниже образование со 10 години работно искуство во структурата;

— да му е призната соодветна наобразба во структурата со 10 години работно искуство во структурата.

Кандидатите од точка 1, 2 и 3 од конкурсот да ги исполнуваат и морално-политичките квалитети.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија при Земјоделската задруга „Нов живот“ Папрадник — Дебарско.

Некомплетираниите документи нема да се земаат предвид.

Личен доход според Самоуправната спогодба за личен доход при Земјоделската задруга „Нов живот“ Папрадник — Дебарско.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето на „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ за тт врски — Охрид, Конкурсната комисија на ООЗТ за тт врски — Охрид

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за ново отвореното работно место ДИРЕКТОР на ООЗТ за тт врски — Охрид

Кандидатот треба да ги исполнува, покрај општите законски услови, и следните посебни услови:

1) да има висока стручна подготовка односно втор степен на електро-технички факултет, насока слаба струја и положен стручен испит во ПТТ;

— призната висока стручна оспособеност во ПТТ насока (телекомуникации) со најмалку десет години работно искуство;

2) да има виша стручна подготовка односно прв степен на електро-технички факултет — насока слаба струја, односно виша школа за телекомуникации, положен стручен испит во ПТТ и најмалку пет години работно искуство во ПТТ;

— да има виша стручна оспособеност во ПТТ насока телекомуникации и најмалку петнаесет години работно искуство;

— да поседува соодветни морално-политички квалитети, постојанен активен однос во развојот на самоуправните односи;

— да поседува организаторски способности;

— да не е осудуван за кривични дела кои забрануваат да ја врши функцијата на раководител со посебни овластувања и одговорности.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(276)

Врз основа на член 75 од Законот за премоерот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“, бр. 34/72) и член 4 од Самоуправната спогодба за систематизација и организација на работните места на Геодетската управа на Собранието на општината Охрид, Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Охрид

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор-реизбор на директор на Геодетската управа на Собранието на општината — Охрид

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да се дипломирани геодетски инженери со две години работно искуство во структурата, или

2. да имаат завршено виша стручна подготовка (геодетски инженер — или геодети) и три години работно искуство во структурата (одржување на премоерот и катастарот на земјиштето);

3. да поседуваат организаторски, морално-политички и општествени квалитети и креативни способности.

Молбите со потребните документи кандидатите да ги доставуваат до Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Охрид.

Некомплетираниите документи Комисијата нема да ги земе предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето.

(277)

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на постојани судии на Основните судови на здружениот труд со седишта во:

— Скопје, двајца судии,

— Витола, еден судија,

— Штип, еден судија.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

Број 07-2809

11 ноември 1977 година

Скопје

ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
во едицијата „ЗБИРКА НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ“
се приготвува за печат

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и упатства за практична примена —

Збирката ги содржи: новиот Закон за работните односи, објаснувања кон членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи, и на сите други што пројавуваат интерес за проблемите од областа на работните односи.

Збирката ќе излезе од печат веднаш по усвојувањето на Законот за работните односи од Собранието на СР Македонија.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Милан Хорват, републички секретар за труд.

Книгата е во стандарден формат 12 x 17 см. во двобојна корица.

Цената е 100 динари.

Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна		
523. Закон за заштита од елементарни непогоди — — — — —	841	535. Одлука за изменување на Одлуката за финансиска програма за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1977 година — — — — —	882
524. Закон за заштита на растенијата од болести и штетници — — — — —	849	536. Одлука за определување бројот на судиите во судовите на здружениот труд — — — — —	882
525. Закон за мировните совети — — — — —	855	537. Одлука за утврдување престанок на функцијата членови и за именување членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје — — — — —	883
526. Закон за земјоделската инспекција — — — — —	857	538. Одлука за именување членови на Советот на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје — — — — —	883
527. Закон за правната положба на верските заедници — — — — —	860	539. Одлука за именување член на Советот на работната организација Шумарски факултет во Скопје — — — — —	883
528. Закон за изменување и дополнување на Законот за давање надоместок на камата за определени кредити во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	862	540. Одлука за именување членови на комисији за изготвување предлози за избор на директори — — — — —	884
529. Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — — — — —	863	541. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на формирање на малопродажните цени на свежо месо — — — — —	884
530. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси — — — — —	864	Исправка на Законот за здравствена заштита на животните — — — — —	884
531. Закон за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти (пречистен текст) — — — — —	866		
532. Закон за посебниот данок на промет на производи и услуги (пречистен текст) — — — — —	869	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
533. Закон за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани (пречистен текст) — — — — —	873		
534. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје — — — — —	882	316. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работните луѓе за Заедницата на основното образование на општина Гостивар — — — — —	885